



СЛУЖБЕН НА СОЦИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 16 јули 1986
Скопје

Број 29

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

407.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУНОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутунот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година.

Број 08-2118/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУНОТ

Член 1

Во Законот за тутунот („Службен весник на СРМ“ број 8/73, 40/74 и 45/74) член 4 се менува и гласи: „Со производство на суров тутун во лист можат да се занимаваат граѓани, граѓански правни лица, земјоделски задруги, основни организации на кооперантите и организации на здружениот труд кои се занимаваат со земјоделство (производители), под условите утврдени со овој закон.“

Граѓаните и граѓанските правни лица со производство на суров тутун во лист можат да се занимаваат, освен непосредно и во односи на привремена или потрајна соработка со организација на здружениот труд регистрирана за обработка на тутун, земјоделска задруга, основна организација на кооперантите или организација на здружениот труд која се занимава со земјоделство.

Граѓаните кои го здружиле својот труд, земјиште, средства на трудот или други средства во односи на потрајна соработка во производството на суров тутун во лист со организација на здружен труд регистрирана за обработка на тутун, земјоделска задруга, основна организација на кооперантите или основна организација на здружениот труд која се занимава со земјоделство, меѓусебните права, обврски и одговорности со тие организации ги уредуваат со самоуправна спогодба.

Производството на суров тутун во лист со производители го организира организација на здружениот труд регистрирана за обработка на тутун (овластена организација) под условите утврдени со овој закон.

За производство и преземање на суров тутун во лист, производителите и овластената организација склучуваат договор.

Член 2

По член 4 се додава нов член 4а кој гласи:

„Член 4а

Преземањето на суровиот тутун во лист од производители во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на член 4 на овој закон овластената организација го врши според единствени мерила за проценување на квалитетот на суровиот тутун во лист.

Производителите во случаите од ставовите 1, 2 и 3 на член 4 на овој закон, целото производство на суров тутун во лист го испорачуваат на овластената организација непосредно или преку земјоделската за друга, основната организација на кооперанти или организацијата на здружениот труд која се занимава со земјоделство, со која остваруваат односи на привремена или потрајна соработка.“

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„Производството на суров тутун во лист се организира во производни региони и реони.“

Под произведен регион, во смисла на овој закон, се подразбира пошироко географско подрачје кое претставува една поврзана целина и има исти или слични агроколошки услови.

Под произведен реон, во смисла на овој закон, се подразбира потесно подрачје во рамките на еден произведен регион кое се одликува со определени специфични агроколошки услови.

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува производните региони и реони по претходно прибавено мислење од соодветна научна организација, овластените организации и соодветното здружување на тутуно-производителите.“

Член 4

По член 5 се додава нов член 5а која гласи:

„Член 5а

Врз основа на стручно мислење од соодветна научна организација и претходно прибавено мислење на организациите на здружениот труд што вршат извоз на тутун (извозници) и организациите на здружениот труд што вршат преработка на тутун (преработувачи) и соодветните здруженија на тутуно-производителите, овластените организации склучуваат самоуправна спогодба со која ги утврдуваат типовите, односно сортите на тутун кои ќе се одгледуваат во рамките на еден произведен регион, односно произведен реон.

Во рамките на еден произведен регион, односно произведен реон, производителите на суров тутун во лист можат да произведуваат само типови, односно сорти на тутун кои се утврдени со самоуправната спогодба од став 1 на овој член.“

Член 5

Член 6 се менува и гласи:

„Овластената организација може да организира производство на суров тутун во лист доколку:

1) во производниот регион, односно производниот реон организира производство на суров тутун во лист на површина од најмалку 100 ха;

2) во производниот регион, односно производниот реон каде што организира производство на суров тутун во лист, на површина до 300 ха има организиран работна единица со најмалку еден дипломиран земјоделски инженер и двајца тутунски техничари, односно полјоделски техничари на постојана работа и со работно искуство од најмалку пет години во производството на тутун. Ако производството на тутун го организира на поголеми површини, на секои започнати нови 300 ха, треба да има вработен уште по еден дипломиран земјоделски инженер и по двајца тутунски техничари, односно полјоделски техничари, а за површина над 1.000 ха, на секои започнати 500 ха, уште по еден дипломиран земјоделски инженер и по двајца тутунски техничари, односно полјоделски техничари, со работно искуство од најмалку пет години во производство на тутун;

3) со самоуправната спогодба од член 5а на овој закон преземе обврска доса со другите овластени организации, извозниците и преработувачите, ќе се ангажира во финансирањето на долгорочната програма на научно-истражувачки и апликативни проучувања на тековните и развојните проблеми во врска со унапредувањето на производството, обработката и преработката на тутунот;

4) има обезбедени финансиски средства за авансирање во износ од најмалку 20% од бруто вредноста на договорените количества тутун, пресметана според договорените откупни цени и планираниот просечен принос за производство на тутун во тековната година и ја кредитира набавката на репроматеријали и вршењето на други услуги потребни за производство на количествата на суров тутун во лист, за кои има склучено самоуправна спогодба, договор за привремена или потрајна соработка или договор за производство и преземање на суров тутун во лист;

5) остварува долгорочна соработка со овластени производители на тутунско семе и на производителите им обезбедува сортно селектирано тутунско семе или произведен тутунски расад од типови и сорти утврдени со самоуправна спогодба од став 1 на член 5а на овој закон;

6) врши заштита на тутунскиот расад и ја организира заштитата на тутунот на нива од болести и штетници;

7) ги снабдува производителите со минерални ѓубрива, со средства за заштита и други репроматеријали и им врши други услуги во врска со производството на тутун и

8) располага со соодветни простории за преземање и квалитетно чување и негување на откупениот тутун.“

Член 6

По член 6 се додава нов член 6а кој гласи:

„Член 6а

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство утврдува со решение дали организацијата ги исполнува условите од член 6 на овој закон.

Решението од став 1 на овој член се донесува по писмено барање на овластената организација, кон кое се приложуваат докази за исполнување на пропишаните услови.“

Член 7

Во член 7 став 1 по зборот „производство“ се додаваат зборовите: „и преземање“, а зборовите: „од став 2 на член 6“ се заменуваат со зборовите: „од член 6а став 1“.

Став 2 се брише.

Член 8

Во член 8 зборовите: „Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството“, се заменуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 9

Член 10 се менува и гласи:

„Со договорот за производство и преземање на суров тутун во лист, односно со договорот за привремена или потрајна соработка, во однос на производството и преземањето на суров тутун во лист, особено се уредува:

— начинот и времето во кое производителот ќе биде обезбеден со тутунско семе, доколку самиот произведува тутунски расад;

— типот, односно сортата на тутун која се договара за производство;

— бројот на страховите и катастарските парцели на кои производителот ќе го произведува договорениот тутун;

— меѓусебните права и обврски во однос на основната и дополнителната обработка на земјиштето;

— обврската на овластената организација на производителите да им обезбедува под закуп или на друг начин обработливи површини, доколку тие не располагаат со такви;

— обврските на овластената организација за сузбивање на болестите и штетниците при одгледувањето на тутунскиот расад на производителите кои сами произведуваат тутунски расад;

— обврските за обезбедување со квалитетен тутунски расад на производителите кои сами не го произведуваат;

— организирањето на заштитата на тутунот од болести и штетници на нива од страна на овластената организација;

— давањето услуги на производителите со механизација, транспорт и слично;

— авансирањето во пари и кредитирањето на репродукциони материјали, како што се вештачки ѓубрива, средствата за заштита на тутунот од болести и штетници, обезбеденото тутунско семе или тутунски расад и друго;

— начинот и времето во кое овластената организација ќе врши откуп на суров тутун во лист (откуп на зелено, во низа, со однапред договорена домашна манипулација или на друг начин кој ќе се договори);

— обврската на производителот договореното производство на суров тутун во лист да го предаде во целост на овластената организација со која има склучено договор за производство и преземање на суров тутун во лист, односно договор за привремена или потрајна соработка и тоа според договорениот обем и квалитативна структура;

— обврската на овластената организација да го преземе во целост договореното производство, според договорените услови и

— меѓусебното обештетување, доколку едната од договорените страни отстапи од исполнувањето на преземените обврски, ако не постоеле причини на виша сила.

Член 10

По член 10 се додава нов член 10а кој гласи:

„Член 10а

Пред склучување на договорот за производство и преземање на суров тутун во лист, односно на договорот за привремена или потрајна соработка, овластената организација е должна за содржината на договорот да прибави мислење од соодветното здружение на тутунопроизводителите.

Договорот од став 1 на овој член, за една производна година и еден произведен регион или реон, овластената организација може да го склучи само со едно полнолетно лице од домаќинството.“

Член 11

Во член 11 став 2 се брише.

Член 12

Во член 12 став 1 по зборот „договор“ се додаваат зборовите: „за производство и преземање на суров тутун во лист.“

Член 13

Во член 13 став 1 по зборот „договори“ се додаваат зборовите: „од член 10 на овој закон.“

Член 14

Во член 14 по зборовите: „овластена организација“ се става точка, а зборовите до крајот на членот се бришат.

Член 15

Во член 16 став 2 по зборот „договор“ зборовите: „во смисла на член 4 став 3 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „за производство и преземање на суров тутун во лист“.

Член 16

Во член 18 се додава нов став 1 кој гласи:
„Забрането е граѓанин да прекупува и препродава суров тутун во лист или нарежан тутун.“

Во постојниот текст на член 18 кој станува став 2, зборот „сопственикот“ се заменува со зборот „производителот“.

Член 17

Во член 20 став 2 и член 33 став 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а зборовите: „републичкиот секретар за индустрија и трговија“, се заменуваат со зборовите: „Републички комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.“

Член 18

Во член 21 став 1 зборот „општинското“ се брише.

Член 19

Во член 24 ставовите 2 и 3 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството, на чие подрачје е седиштето на организацијата“ односно „Општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството“, се заменуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 20

Во член 28 став 1 точка 3 по зборот „производство“ се додаваат зборовите: „и преземање на суров тутун во лист“, а во точка 6 зборовите: „како и другите предмети и средства што биле потребни за извршување на стопански престап односно прекршок предвиден со овој закон“ се бришат, а пред бројот „40“ се додаваат зборовите: „39 а и.“

Член 21

Во член 34 став 1 бројот „3.000“ се заменува со бројот „200.000“, бројот „20.000“ се заменува со бројот „600.000“, а зборовите: „организација на здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „земјоделска задруга, основна организација на кооперанти и организација на здружениот труд што се занимава со земјоделство.“

Во став 1 точка 2 по зборот „договор“ се додаваат зборовите: „за производство и преземање на суров тутун во лист“, а во точка 3 зборовите: „член 5 став 2“ се заменуваат со зборовите: „член 6а став 1.“

Во став 2 бројот „1.000“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „6.000“ се заменува со бројот „60.000“.

Член 22

Во член 35 став 1 бројот „3.000“ се заменува со бројот „300.000“, а бројот „20.000“ се заменува со бројот „600.000.“

Во став 2 бројот „1.000“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „6.000“ се заменува со бројот „60.000.“

Член 23

Во член 36 став 1 бројот „500“ се заменува со бројот „50.000“, а бројот „10.000“ се заменува со бројот „300.000.“

Во став 1 точка 1 зборовите: „на член 10 став 3“ се заменуваат со зборовите: „на член 10а, став 1“, а во точка 3 зборовите: „организација регистрирана при републичкиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството“ се заменуваат со зборовите: „овластена организација (член 14)“.

Во став 2 бројот „100“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „500“ се заменува со бројот „50.000.“

Член 24

Во член 37 став 1 бројот „500“ се заменува со бројот „50.000“, бројот „3.000“ се заменува со бројот „300.000“, а зборовите: „организација на здружен труд“ се заменуваат со зборовите „земјоделска задруга, основна организација на кооперанти и организација на здружениот труд која се занимава со земјоделство.“

Во став 1 точка 1 се брише.

Во став 2 бројот „200“ се заменува со бројот „20.000“, а бројот „500“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 25

Во член 38 став 1 бројот „300“ се заменува со бројот „30.000“, а бројот „3.000“ се заменува со бројот „300.000“.

Во став 1 точка 2 по зборот „договор“ се додаваат зборовите: „за производство и преземање на суров тутун во лист“, а во точка 5 по зборот „организација“ зборовите: „регистралирани при републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството“ се бришат.

Во став 2 бројот „200“ се заменува со бројот „20.000“, а бројот „2.000“ се заменува со бројот „60.000“.

Член 26

Член 39 се менува и гласи:

„Со парична казна од 100.000 до 300.000 ќе се казни за прекршок земјоделска задруга, основна организација на кооперанти, организација на здружениот труд која се занимава со земјоделство и граѓанско правно лице ако транспортираат суров тутун во лист до организација со која тие како производители немаат склучен договор за производство и преземање на суровиот тутун во лист (член 18 став 2).“

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице.

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и граѓанин“.

Член 27

По член 39 се додава нов член 39а кој гласи:

„Член 39а

Со парична казна од 20.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако прекупува или препродава суров тутун во лист или нарежан тутун (член 18 став 1).“

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на сторителот ќе му се изрече и заштитна мерка одземање на суровиот тутун во лист, односно на нарежаниот тутун.“

Член 28

Член 40 се менува и гласи:

„Покрај паричните казни за стопански престап или прекршок од член 34 став 1 точка 1 и член 38 став 1 точки 1, 2 и 5 и став 2, ќе се изрече заштитна мерка одземање на 30% од количеството на тој тутун“

Член 29

Член 41 се менува и гласи:

„Привремено одземениот тутун по член 28 став 1 точка 6 на овој закон, задолжително се предава на најблиската овластена организација.“

Овластената организација од став 1 на овој член е должна да го преземе привремено одземениот тутун на начин предвиден за редовно преземање на суров тутун во лист, а на производителот да му исплати 70% од паричната вредност на тој тутун.

Задржаните 30% од паричната вредност на тунот, овластената организација од став 1 на овој член ќе ги чува како депозит до конечната одлука на надлежниот суд.“

Член 30

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство производните региони и реони од член 5 став 4 на овој закон ќе ги определи во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на овој закон.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

408.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската и туристичката дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година.

Број 08-2117/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за угостителската и туристичката дејност („Службен весник на СРМ“, број 24/83 и 21/84) во член 16 ставот 2 се брише.

Член 2

Во член 17 став 1 и став 3 зборовите: „и казните мерки за нивно непочитување“ се бришат.

Член 3

Во член 78 став 3 зборовите: „Републичкиот комитет за образование и наука“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за образование и физичка култура“.

Член 4

Во член 85 став 1 бројот „50.000“ се заменува со бројот „100.000“, а бројот „500.000“ со бројот „1.000.000“.

Во став 3 бројот „1.000“ се заменува со бројот „30.000“, а бројот „30.000“ со бројот „200.000“.

Член 5

Во член 86 став 1 бројот „5.000“ се заменува со бројот „40.000“, а бројот „50.000“ со бројот „200.000“.

Во став 2 бројот „1.000“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „10.000“ со бројот „40.000“.

Член 6

Во член 87 став 1 бројот „3.000“ се заменува со бројот „30.000“, а бројот „50.000“ со бројот „150.000“.

Во став 2 бројот „1.000“ се заменува со бројот „8.000“, а бројот „10.000“ со бројот „25.000“.

Член 7

„Во член 88 став 1 бројот „2.000“ се заменува со бројот „15.000“, а бројот „10.000“ со бројот „150.000“. Зборот „казни“ се заменува со зборот „казнат“, по зборот „угостител“ се додаваат зборовите: „и домаќинство“, а зборот „кој“ се заменува со зборот „кои“.

Точката 3 се брише.

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки „3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.“

Ставот 2 се брише.

Член 8

Во член 88-а бројот „2.000“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „10.000“ со бројот „100.000“.

Член 9

Во член 89 став 1 бројот „1.500“ се заменува со бројот „15.000“, а бројот „9.000“ со бројот „150.000“.

Член 10

Во член 90 став 1 бројот „2.000“ се заменува со бројот „15.000“, а бројот „15.000“ со бројот „100.000“.

Во став 2 бројот „2.000“ се заменува со зборовите „5.000 до 50.000“.

Член 11

Во член 91 став 1 бројот „1.000“ се заменува со бројот „5.000“, а бројот „8.000“ со бројот „50.000“.

Член 12

Во член 14 став 5, член 17 став 1 и став 3 и член 28 став 5 зборовите: „Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар“.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

409.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за насоченото образование,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година и на седницата на Собранието на Републичката заедница на образованието, одржана на 9 јули 1986 година.

Број 08-2122/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“, број 16/85), по член 297 се додава нов член 297-а кој гласи:

„Член 297-а

По воено-стручните предмети, наставници можат да се избираат и во звањата предавач и виш предавач според одредбите од членот 156 од овој закон.

Наставниците од ставот 1 на овој член можат да бидат избирани, преизбирани и да го задржат тоа звање најдоцна до истекот на 7 години од денот на влегувањето во сила на овој закон“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

410.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШТИНИТЕ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА**

Се прогласува Законот за начинот на користењето на вишоците на приходите на Републиката, општините и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности издвоени на посебна сметка,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1986 година.

Број 08-2116

15 јули 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

ЗАКОН**ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ОПШТИНИТЕ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНА СМЕТКА****Член 1**

Со овој закон се утврдува начинот на користењето на вишоците на приходите на Републиката, општините и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности издвоени на посебна сметка за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година, според Договорот за остварување на политиката за издвојување средства за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби за 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 15/86), а во врска со Препораката за усогласување на по-

растот на средствата за општи општествени и за заеднички потреби со порастот на доходот на општественото стопанство („Службен лист на СФРЈ“ број 34/86).

Член 2

Средствата издвоени на посебната сметка според Договорот од член 1 на овој закон, ќе се користат за следниве намени и тоа за:

- 1) дополнително поттикнување на извозот на стоки и услуги од СР Македонија и
- 2) регрес на дел од трошоците по основ на каматите на кредитите за наменети во рамките на селективната програма во земјоделството, користени во второто полугодие од 1986 година.

Член 3

Износот на средствата по одделни намени од член 2 и начинот на нивното користење ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

411.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 И 1987 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за користење на општествените средства за нестопански и непроеизводствени инвестиции во второто полугодие на 1986 и 1987 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година.

Број 08-2119/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

ЗАКОН**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 И 1987 ГОДИНА****Член 1**

Со овој закон се определува начинот на користењето на општествените средства за нестопански и непроеизводствени инвестиции во второто полугодие на 1986 и 1987 година, во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со општествените средства за нестопански и непроеизводствени инвестиции во второто полугодие на 1986 и во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“ број 34/86).

Член 2

Корисници на општествени средства можат да користат општествени средства за изградба на објекти, наменети за нестопански и непроеизводствени дејности во рамките на вкупниот износ на опште-

ствените средства користени во 1986 година во Републиката, со тоа што тој износ не може да биде поголем од износот на исплатите за инвестиции во градежни објекти наменети за нестопански и непроизводствени дејности извршени во 1984 година зголемени за стапка на порастот на цените на мало во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година, а според податоците објавени од страна на Сојузниот завод за статистика.

Корисниците на општествените средства можат во 1987 година да користат општествени средства за изградба на објектите наменети за нестопански и непроизводствени дејности во Републиката, со тоа што тој износ не може да биде поголем од износот до кој можат да се вршат исплати според став 1 на овој член, зголемен за 60% од процентот на порастот на цените на мало во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1986 година, а според податоците објавени од страна на Сојузниот завод за статистика.

Член 3

Средствата за изградба на градежни објекти за нестопански и непроизводствени дејности чие извршување привремено запира ќе се издвојуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство за дополнително поттикнување на извозот на стока и услуги.

Член 4

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе донесе посебна програма најдоцна во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон со која ќе ги утврди објектите кои можат да продолжат или да започнат да се градат во второто полугодие во 1986 и 1987 година, како и вкупниот износ на средства што може да се користат за овие намени.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

412.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за судските такси, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1986 година.

Број 08-2124
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

ЗАКОН ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За поднесоци и за судски одлуки, односно за преземени дејствија пред редовните судови се плаќаат судски такси.

Во постапката пред окружните судови, окружните стопански судови, Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија се плаќаат републички судски такси според одредбите на овој закон.

Таксите што се плаќаат за правни лекови се републички судски такси.

Во постапката пред општинските судови се плаќаат општински судски такси според одлуките на Собранијата на општините и таксените тарифи кои се составен дел на тие одлуки.

Републиката, општините и градот Скопје со договор ги усогласуваат судските такси.

Иницијатива за договарање покренува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а можат да покренат и Собранијата на општините и градот Скопје.

Член 2

Такси се плаќаат во:

- 1) процесната постапка;
- 2) вонпроцесната постапка;
- 3) постапката за издавање на тапии и за ставање на интабулација;
- 4) извршната постапка;
- 5) кривичната постапка по приватна тужба;
- 6) постапката по управните спорови;
- 7) постапката за регистрација на организациите на здружениот труд;
- 8) постапката за санација и престанок на организациите на здружениот труд и
- 9) други случаи предвидени во таксената тарифа.

Член 3

Таксите пропишани со овој закон се должни да ги платат лицата по чиј предлог или во чиј интерес се преземаат дејствија.

За поднесоците или за записниците што ги заменуваат нив, таксата е должно да ја плати лицето што ги поднесува односно лицето по чие барање се составува записникот.

За одлуките на судот од прв степен таксата е должен да ја плати тужителот односно предлагачот, а за судските порамнувања — двете странки.

Кога според овој закон две или повеќе лица се должни да ја платат таксата заедно, обврската е солидарна.

Член 4

Ако во овој закон и во таксената тарифа не е определено поинаку, таксената обврска настанува за:

- 1) поднесоците (тужби, правни лекови, предлози за извршување и др.) — кога се предаваат, а за поднесоците предадени на записник — кога записникот е завршен;
- 2) судските преписи — кога ќе се побараат;
- 3) судските одлуки — кога се објавуваат, а ако странката не е присутна при објавувањето или ако одлуката не е објавена — кога на странката или на нејзиниот застапник ќе му се врати препис од одлуката;
- 4) судските порамнувања — кога ќе се склучат;
- 5) паушалната такса во постапката за расправање на оставина — кога решението за наследување ќе стане правосилно;
- 6) паушалната такса во постапката за стечај — кога одлуката за главната делба ќе стане правосилна, а во постапката за присилно порамнување вон стечај — кога решението со кое се одобрува склученото порамнување ќе стане правосилно и
- 7) другите дејства — кога ќе се побара нивно преземање односно кога судот ќе почне да постапува

Таксата се плаќа кога ќе настане таксената обврска.

Член 5

Таксата за поднесоците во управните спорови од областа на пензиското и инвалидското осигурување, по работите на социјалното осигурување, по работите на старателство, посвојување и социјална помош се плаќа само ако тужбата или жалбата биде правосилно отфрлена односно одбисна.

Таксената обврска за поднесоците од став 1 на овој член настанува во рок од 15 дена од денот на приемот на налогот за плаќање на таксата.

Таксата за пресуда по управните спорови се плаќа само кога судот ќе ја одбие тужбата, односно жалбата.

Член 6

Таксите предвидени со таксената тарифа се плаќаат во судски таксени марки или во готово.

Таксените марки се лепат на поднесокот, односно судскиот спис и се поништуваат според посебните прописи за поништување на таксените марки.

Таксата се плаќа во готово само ако таксениот обврзник е должен за поднесокот или за судската одлука односно дејствие да плати износ на такса поголема од 500 динари.

Во постапката пред стопанските судови, ако таксени обврзници се основните и други организации на здружениот труд, нивните работни заедници, заедниците за осигурување имоти и лица, банките и други финансиски организации, земјоделските задруги и други облици на здружување на земјоделците, задругите во кои работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани го здружиле својот труд и средства и договорните организации, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, таксата се плаќа вирмански или во готово без оглед на износот, освен ако со таксената тарифа не е поинаку определено.

Кога таксата треба да се плати во готово, таксениот обврзник ја уплатува таксата кај Службата на општественото книговодство во корист на сметката на приходите од судски такси на општината на која и припаѓаат приходите од судски такси според овој закон. Потврдата за платената такса се прилага кон поднесокот за кој е платена таксата, а кога се поднесува потврда за платена такса за судска одлука, подносителот е должен посебно да назначи за која одлука се плаќа таксата. Судот на списокот за кој е платена таксата ќе го потврди износот на платената такса.

При пресметувањето и плаќањето на таксата определена во процент, таксената основица се заокружува на цели динари во вкупниот износ на таксата, така што износот до 0,50 динари не се пресметува, а износот над 0,50 динари се заокружува на еден динар.

Член 7

Недоволно платената или неплатената такса не го задржува текот на судската постапка, ако со овој закон или со таксената тарифа не е определено поинаку.

По барање од странката судот е должен да ги прими непосредно од странката и поднесоците што не се таксирани или недоволно се таксирани.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, таксата се наплатува според одредбите на членовите 46 до 50 од овој закон.

Член 8

Правото на наплата на судска такса застарува за три години по истекот на годината во која треба ло да се плати таксата.

Член 9

Општината може да пропишува судски такси само во постапките и за поднесоците и дејствијата пропишани со овој закон.

Член 10

Ако општинскиот суд е установен за подрачје на две или повеќе општини, прописи за таксите во постапката пред тој суд донесува собранието на општината на чие подрачје е седиштето на судот во согласност со собранијата на општините за чии подрачја е установен тој суд.

Член 11

Приходите остварени од општинските судски такси што се плаќаат со судски таксени марки и припаѓаат на општината на чие подрачје се продадени марки.

Приходите остварени од општинските судски такси што се плаќаат вирмански или во готово и припаѓаат на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот кој постапува по работата за која се плаќа такса.

Ако подрачјето на општинскиот суд опфаќа територија на две или повеќе општини, приходите од општинските судски такси што се плаќаат вирмански или во готово се распределуваат меѓу тие општини соодветно на нивното учество во обезбедувањето на средствата за работа на судот, доколку општините поинаку не се договорат.

Член 12

Републичките судски такси се плаќаат според таксената тарифа пропишана со овој закон.

Средствата од републичките судски такси остварени со продажба на таксени марки се отстапуваат како приход на општината, на чие подрачје се продадени марки.

Средствата остварени од републичките судски такси што се плаќаат вирмански или во готово се приход на Републичкиот буџет.

Член 13

Кога судската такса се плаќа во таксени марки таксите се плаќаат во таксени вредносници од единствена емисија.

Во поглед на емитирањето, дистрибуцијата, употребата, повлскувањето од употреба и замената на судски таксени вредносници од единствена емисија, како и во поглед на малопродажбата и провизијата од овие вредносници, согласно се применуваат прописите за административните такси.

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСА

Член 14

Ослободувањето од плаќање на судска такса во процесна постапка се врши според одредбите од Законот за процесната постапка.

Под условите определени во Законот за процесната постапка ослободување од плаќање на судска такса се применува и во вонпроцесната и извршната постапка, во кривичната постапка по приватна тужба и во постапката по управни спорови.

Член 15

Ослободувањето од плаќање на такса во процесната, вонпроцесната и кривична постапка, како и во постапката за извршување на одлуките донесени во тие постапки важи ако ослободувањето се бара во рок од три месеци по правосилното завршување на односната постапка.

Ослободувањето од плаќање на такса во вонпроцесната и извршната постапка важи и за процесната постапка која настанува во текот и по повод на извршната или вонпроцесната постапка.

Член 16

Решението за ослободување од плаќање на такса важи од денот кога на судот му е поднесен предлогот за ослободување и се однесува на сите поднесоци и дејствија за кои според членовите 4 и 5 настанала таксената обврска на тој ден или подоцна.

Во случаите од член 5 на овој закон ослободувањето од плаќање на такса ги опфаќа и поднесоците поднесени пред предлогот за ослободување од плаќање на такса ако предлогот е поднесен пред истекот на рокот определен за плаќање на таксата.

Член 17

Уверението за имотната состојба, по предлогот за ослободување од плаќање на такса, судот ќе го земе како доказ само ако од издавањето на уверението до поднесувањето на предлогот за ослободување не поминале повеќе од шест месеци.

Ако судската постапка трае подолго од две години, лицето ослободено од плаќање на судска такса е должно по истекот на втората и секоја натамошна година да поднесе ново уверение за имотната состојба.

Член 18

Од плаќање на судски такси се ослободени државните органи, општествено-политичките заедници, месните заедници, Југословенскиот црвен крст и Црвениот крст на Македонија.

Член 19

Од плаќање на судски такси се ослободуваат работниците и пензионерите во постапката за издавање и упис на тапија за правото на сопственост на зграда, односно стан изграден на земјиште во општествена сопственост.

За упис на интабулација во интабулационите книги, за заеми за станбена изградба дадени на работниците и пензионерите од страна на организации на здружениот труд, банки, фондови и други општествено правни лица и општествени организации, не се плаќа такса.

Такса не се плаќа и за другите дејствија на судот и поднесоците во постапката од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 20

Старателот на отсутно лице чие престојувалиште е непознато и старателот за имотот чиј сопственик е непознат, како и од судот поставениот привремен застапник на странка во постапка, не се должни да плаќаат такси за лицето што го застапуваат.

Овие такси се наплатуваат од имотот на лицето што е застапувано.

Неплатените такси судот ќе ги внесува во пописот на таксите и по завршувањето на постапката ќе постапи според член 47 став 3 од овој закон.

Член 21

Ослободувањето од плаќање на такса се однесува само на лицето на кое му е признато ослободувањето.

Кога повеќе лица заеднички ќе предадат поднесок или заеднички ќе преземат дејствие во постапката, а едно или повеќе од нив се ослободени од плаќање такса, лицето што не е ослободено е должно да ја плати таксата како да нема ослободени лица, освен во случаите на сопарничарство од член 196 став 1 точка 2 од Законот за процесната постапка.

Член 22

Ако во процесната и вонпроцесната постапка во кривичната постапка по приватна тужба и во постапката за издавање на тапии и за ставање на интабулации, странката која е ослободена од плаќање на такса, успее во постапката, таксите што е должна да ги плати ако не била ослободена ги плаќа странката која не е ослободена во сразмер во кој ослободената странка успеала во постапката.

Ако меѓу странката ослободена од плаќање на такса и странката што не е ослободена се склучи порамнување, странката што не е ослободена плаќа 50% од износот на таксата за порамнување.

Кога постојат услови од член 177 став 4 од Законот за процесната постапка, судот може да ја наплати таксата од странката што е ослободена од плаќање на такса без оглед на одредбата од став 1 на овој член.

Член 23

Кога во постапката учествува лице ослободено од плаќање на такса и лице што не е ослободено, судот е должен да води попис на таксите што би требало да ги плати ослободеното лице.

Пописот на таксите се заклучува по завршувањето на постапката, ако постапката се заврши на начинот предвиден во член 22 од овој закон, судот ќе му издаде налог за плаќање на таксата на лицето што е должно да ја плати таксата.

УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТОТ НА СПОРОТ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ТАКСА

1. Во процесната постапка

Член 24

Во процесната постапка судските такси се плаќаат според вредноста на предметот на спорот.

Ако со овој закон не е поинаку определено, од редбите на Законот за процесната постапка според кои се утврдува вредноста на предметот на спорот за определување на стварната надлежност, се применуваат и при определувањето на вредноста на предметот на спорот за наплата на таксата.

Вредноста на предметот на спорот за наплата на судската такса се утврдува според вредноста што ја имал предметот на спорот во времето на поднесувањето на тужбата.

Член 25

Ако предметот на спорот е право на законско издржување или побарување на одделни износи на законско издржување, вредноста на предметот на спорот се утврдува според збирот на шестомесечните давања, ако не се бара издржување за покусо време.

Член 26

Ако со една тужба се опфатени повеќе барања против ист тужен, без оглед на тоа дали сите барања се засновуваат врз ист фактички и правен основ, вредноста на предметот на спорот се определува според збирот на вредностите на сите барања.

Во случај на сопарничарство од член 196 став 1 точка 2 од Законот за процесната постапка, вредноста на предметот на спорот се определува според вредноста на секое одделно барање.

Член 27

Вредноста на предметот на спорот за наплата на таксата, во случајот од член 188 став 2 и член 197 став 2 од Законот за процесната постапка, се определува според барањето чија вредност е поголема.

Член 28

Во делбените постапки како вредност на предметот на спорот се зема вредноста на оној дел од имотот кој тужителот го бара да му се издвои од заедничкиот имот.

Член 29

Ако предметот на спорот е наследно право на целата оставина, како вредност на предметот на спорот се зема вредноста на чистата оставина, а ако предметот на спорот е само еден дел од оставината или одделен предмет од оставината, како вредност на предметот на спорот се зема чистата вредност на тој дел, односно тој предмет.

Член 30

Вредноста на предметот на спорот во сопственички спорови и спорови за владение на недвижности се определува според прометната вредност на предметот на спорот но не може да биде помала за:

1) земјиште — од трикратниот износ на катастарскиот приход од земјиштето и

2) згради или посебни делови од згради — од тригодишниот износ на станарината односно закупнината.

Член 31

Во споровите во кои предметот на спорот е извршување на некое дејствие или трпење или несторување или изјава на волја, или утврдување дали постои или не постои некое право или правен однос или да се утврди вистинитоста или неистинитоста на некоја исправа, како таксена основица се зема износот што тужителот го навел во тужбата, но тој износ не може да биде помал од 5.000 динари.

Член 32

Во споровите за поништување на пресуда на избран суд како таксена основица се зема износот кој на странката и е досуден, а ако тужбеното барање не се однесува на паричен износ, како таксена основица се зема вредноста наведена во тужбата.

Износот од став 1 на овој член не може да биде помал од 5.000 динари.

Во споровите за прогласување престанок на важење на договор за избран суд (членовите 475 и 476 од Законот за процесната постапка), како таксена основица се зема износот од 5.000 динари.

Член 33

Во другите спорови што не се предвидени во членовите 31 и 32 како таксена основица се зема во спорови:

- 1) за отказ на договор за наем или закуп на предмет — износ од 3.000 динари;
- 2) за отказ на договор за закуп на деловни простори или по тужби за иселување или за отказ на договор за користење на стан, едногодишниот износ на закупнината;
- 3) поради смеќавање на посед — износ од 5.000 динари;
- 4) за чување и воспитување на деца, како и во спорови за утврдување или оспорување на татковство — износ од 2.500 динари и
- 5) за утврдување на постоење или непостоење на брак, поништување или развод на брак износ од 10.000 динари.

Ако во бракоразводен спор или во спор за утврдување на татковство се расправа и по барање за издржување на дете или брачен другар, ќе се наплатува само една такса и тоа според вредноста на која се наплатува такса за бракоразводен спор, односно за спорот за утврдување на татковство;

6) за утврдување на редот на првенство на побарувањата во извршната постапка — износ во висина на побарувањето, но не износ поголем од 10.000 динари;

7) за стварни и лични службености — износ од 5.000 динари и

8) во спорови за доживотна издршка — износ од 7.000 динари.

Член 34

Ако во постапката се бара обезбедување на докази пред отпочнувањето на постапката како таксена основица се зема износот од 5.000 динари.

Член 35

Ако според одредбите на членовите 32, 33 и 34 не може да се утврди таксена основица, такса ќе се наплатува по основица и тоа во спорови:

- по кои одлучува окружен суд — на износ од 20.000 динари;
- по кои одлучува окружен стопански суд — на износ од 50.000 динари и
- по кои одлучува Стопанскиот суд на Македонија — на износ од 100.000 динари.

Член 36

Ако тужениот во тужбата приговори на висината на вредноста на предметот на спорот, судот со решение ќе ја определи вредноста.

Приговорот тужениот може да го истакне најдоцна до завршувањето на подготвителното рочиште, а ако подготвителното рочиште не е одржано — на првото рочиште за главната расправа, додека не се впуштил во расправање.

Судот може и по службена должност да ја утврди вредноста на предметот на спорот, ако смета дека вредноста наведена во тужбата е ниска. Ова испитување на вредноста судот може да го преземе најдоцна до почетокот на расправата за главната работа.

Член 37

Против решението на судот од член 36 на овој закон за утврдување вредноста на предметот на спорот, дозволена е жалба според одредбите на Законот за процесната постапка.

По предлог од странката судот може да одлучи да се запре со постапката во главната работа до правосилноста на решението за утврдување на вредноста на предметот на спорот — но само во случај ако прометната вредност на предметот на спорот е од значење за определување на стварната надлежност на судот.

2. Во извршната постапка**Член 38**

Во извршната постапка се плаќа такса според вредноста на барањето што треба да се исполни или обезбеди.

При утврдувањето на вредноста на барањето сходно се применуваат одредбите што важат за утврдување на вредноста на предметот на спорот, како и за наплата на таксата во процесната постапка.

Процесните трошоци, односно трошоците на постапката и споредните барања се земаат предвид само ако тие трошоци и барања се предмет на барањето што треба да се изврши или обезбеди.

Ако на извршната постапка и претходен процес по истото барање, како вредност на барањето за наплата на таксата ќе се земе вредноста на предметот утврдена во процесот доколку не се бара помал износ.

Член 39

Во постапката за извршување на барање за издржување на дете таксената основица не може да изнесува повеќе од 500 динари.

Член 40

Кога барателот на извршувањето не ја означи вредноста на предметот за наплатување на таксата, таа утврдена според претходните одредби, таксената основица изнесува 5.000 динари.

Член 41

Во извршната постапка согласно се применуваат одредбите од член 36 на овој закон.

3. Во постапката по управни спорови**Член 42**

Ако со овој закон и со таксената тарифа не е определено поинаку, во управните спорови се плаќа такса според вредноста на предметот на спорот, кога тој е проценлив.

Проценлив предмет на управниот спор е оној чија вредност може со сигурност да се утврди за што судот одлучува по слободна оцена.

Вредноста за проценливиот предмет на спорот се утврдува согласно со одредбите што важат за утврдување на вредноста на предметот на спорот за плаќање на такса во процесната постапка.

Член 43

Во постапката по управни спорови согласно се применуваат одредбите на членовите 36 и 37 од овој закон.

4. Во другите постапки**Член 44**

Кога во вонпроцесната постапка, во постапката за издавање на тапии, упис на интабулации, во постапката за санација и престанок на организациите на здружениот труд плаќањето на таксата се врши според вредноста на барањето, за утврдување на оваа вредност се применуваат сходно одредбите што важат за процесната постапка, ако во таксената тарифа не е определено поинаку.

5. Промена на вредноста во текот на постапката**Член 45**

Првобитната вредност останува како основа за плаќање на таксата без оглед на тоа што таа вредност се променила во текот на постапката, ако со овој член и во таксената тарифа не е определено поинаку.

Ако судот во смисла на членовите 36 и 37 од овој закон утврди нова вредност, како таксена основица се зема утврдената нова вредност од моментот кога решението на судот ќе им се соопшти на странките.

Кога вредноста ќе се промени поради преправање на барањето или делумно решение на барањето, како вредност на плаќање на таксата се зема изменетата вредност за сите поднесоци и дејствија по таквата промена. Ако вредноста се променила поради изјава на странката во поднесокот, според изменетата вредност се плаќа и таксата за тој поднесок.

Ако со правниот лек се побива одлуката само во сден дел, за плаќање на такса за правниот лек се зема вредноста само на побиваниот дел.

Ако правниот лек го вложуваат обете странки, таксата за правниот лек се определува посебно за секоја странка, според вредноста на оној дел од одлуката што се побива со правниот лек.

Во статусните спорови, во споровите за утврдување и во споровите во кои тужбеното барање не се однесува на паричен износ, за плаќање на такса за правниот лек се зема вредноста според која е платена таксата за тужбата.

За правниот лек што се вложува само против одлуката за трошоците на постапката или за споредните барања, таксата се плаќа само според износот на трошоците на постапката или на споредните барања.

За правниот лек, кој во брачните спорови се вложува само против одлуката за чување и воспитување на детето, односно за издржување на детето или брачниот другар, за плаќање на таксата е меѓународна вредноста која се однесува на спорот за чување и воспитување на дете, односно на спорот за право на законско издржување.

ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА НЕПЛАТЕНА ТАКСА

Член 46

Ако странката присуствува на судско дејствие за кое е должна да плати такса, а не ја плати таксата веднаш, судот ќе и обрне внимание дека е должна да ја плати таксата во рок од 15 дена и ќе и укаже на последиците од неплаќањето на таксата во овој рок (член 47). На судскиот спис ќе се назначи дека тоа укажување е сторено.

Според став 1 на овој член ќе се постапи и кога странката му предава непосредно на судот поднесок што не е таксиран или е недоволно таксиран.

Ако странката не присуствува на судското дејствие, за кое е должна да плати такса или преку пошта достави поднесок што не е правилно таксиран, судот ќе и испрати налог да ја плати таксата во рок од 15 дена од денот на доставата на налогот и ќе ја предупреди за последиците од неплаќањето на таксата во овој рок (член 47).

Член 47

Ако таксениот обврзник не ја плати таксата во рокот определен со овој закон, судот во рок од 15 дена ќе го извести за неплатената такса општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живсалиштето (седиштето) на таксениот обврзник за наплата на таксата по присилен пат, а на списокот ќе забележи дека наведениот орган е известен за неплатената такса.

Ако таксениот обврзник има живсалиште (седиште) во странство, судот ќе го достави известувањето од став 1 на овој член до општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа судот или до органот на управата надлежен за работите на приходите на општината на чие подрачје се наоѓа имотот на таксениот обврзник.

По присмот на известувањето општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе донесе решение со кое на таксениот обврзник ќе му наложи во рок од 15 дена од денот на присмот на решението да ја плати таксата, како и 50% од таа такса на име казнена такса. Ако таксениот обврзник во овој рок не ја плати таксата, ќе се пристапи кон присилна наплата на двете такси. Наплатената такса редовна и казнена, се книжи во корист на посебна сметка на приходите од судски такси ако е платена во готови пари.

Казнената такса според став 3 на овој член не може да биде помала од 100 динари, ниту поголема од 10.000 динари.

Член 48

Ако таксен обврзник е организација на здружениот труд или друга самоуправна организација и заедница, судот со решение ќе го утврди износот на наплатената такса и износот на казнената такса

(член 47) и решението ќе и го достави на Службата на општественото книговодство кај која се води сметката на таксениот обврзник.

Решението од став 1 на овој член го донесува судот кој во прв степен ја водел постапката.

Службата на општественото книговодство е должна да постапи според решението на судот и наплатениот износ да го книжи во корист на посебна сметка на приходите од судски такси на Републиката, односно општината на која и припаѓаат тие приходи според овој закон.

Против решението од став 1 на овој член таксениот обврзник може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставата на решението. Жалбата не ја задржува наплатата на таксата.

Ако решението од став 4 на овој член го донесува Врховниот суд на Македонија или Стопанскиот суд на Македонија за присилна наплата на такса која е приход на Републиката, против тоа решение жалба не е дозволена, но може да се изјави приговор за преиспитување на решението до истиот суд.

Член 49

Ако неплатените такси во еден предмет по правосилноста не го надминуваат износот од вкупно 100 динари, судот нема да ги преземе мерките предвидени во членовите 46 до 48, односно нема да поведе постапка за присилна наплата на таксата.

Член 50

Органите на управата надлежни за работите на приходите на општините и Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија се должни да постапуваат и по известувањето, односно решенијата на судовите од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини за наплата на ненаплатената такса

ВРАЌАЊЕ НА ТАКСАТА

Член 51

Право на враќање такса има лице што платило такса која воопшто не било должно да ја плати или платило такса во износ поголем од пропишаниот, како и лице што платило такса за судско дејство што не е извршено.

Лицето што платило такса за судско дејство што не е извршено, не може да бара враќање на таксата за поднесокот со кој барало извршување на дејствието.

Член 52

Барањето за враќање на таксата му се поднесува на судот што решавал во прв степен и тоа во рок од 90 дена од денот кога таксата е погрешно платена, односно од денот на дознавањето дека дејствието не е извршено.

Враќање не може да се бара по истекот на една година од денот кога таксата била платена за дејствие кое не е извршено.

Член 53

Барањето за враќање на таксата, со извештај и со потребните списи, судот ќе му го достави на органот на управата надлежен за работите на приходите на општината на чие подрачје се наоѓа живсалиштето, односно седиштето на лицето што бара враќање.

Ако платената такса за која се бара враќање е приход на Републиката, барањето за враќање на таксата со извештајот и потребните списи судот ќе ги достави до републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансите.

Ако таксата била платена вирмански или во готови пари, барањето за враќање на таксата судот ќе му го достави на органот на управата надлежен за работите на приходите на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот.

Решение по барањето за враќање на таксата донесува органот на управата надлежен за работите на приходите.

Враќањето на таксата се врши на товар на приходите од судски такси.

Решението за враќање на таксата претставува извршна исправа.

Член 54

Ако во постапката по управни спорови управниот акт по тужба биде поништен или ако во истата постапка одлуката на првостепениот суд по жалба биде преправена или укината или ако се дозволи обнова на постапката, таксата за тужбата односно за жалбата ќе ѝ се врати на странката по нејзино барање, а во случај на преправање и другите такси платени во тој спор.

Барањето за враќање на таксата се поднесува во рок од 90 дена од денот на доставувањето на одлуката од став 1 на овој член.

Враќањето на таксата од ставовите 1 и 2 на овој член се врши според одредбите на членовите 51 и 53 од овој закон.

Член 55

Во постапката за враќање на таксата не се плаќа такса.

КОНТРОЛА НА НАПЛАТАТА НА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Член 56

Контрола на примената на прописите и наплата на судските такси врши органот на управата надлежен за работите на приходите на СР Македонија, односно на општината на која таксите ѝ припаѓаат како нејзин приход.

Член 57

ТАКСЕНА ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ

1. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА

1. Поднесоци

Тарифен број 1

1. За тужба, противтужба и за предлог за потврдување на постапка се плаќа според вредноста на предметот на спорот, следнава такса:

од 1.000	до 1.000 динари	100
" 2.000	" 2.000 "	150
" 3.000	" 3.000 "	200
" 4.000	" 4.000 "	250
" 5.000	" 5.000 "	300
" 5.000	" 50.000 "	400
" 50.000	" 100.000 "	600
	над 100.000 "	1.500

динари и на секој започнат динар над 100.000 динари уште 1%, а најмногу до 50.000 динари;

2. За предлог за извршување или обезбедување или издавање на привремена мерка, за приговор против платен налог, за приговор во извршна постапка, за предлог за враќање во поранешна состојба, за предлог за обезбедување на докази, за одговор на жалба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број;

3. За жалба против пресуда и за жалба против решение за спорови поради смеќавање на посед се плаќа двојна такса од став 1 на овој тарифен број;

4. За жалба против решение се плаќа такса од став 1 на овој тарифен број и

5. За предлог за изведување на нови докази кои не се предложени со тужбата, односно со писмениот одговор на тужбата или со приговор против платниот налог кој предизвикал закажување на нова расправа, односно рочиште, се плаќа такса во висина од 30% од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не помалку од 100 динари, а најмногу 300 динари во постапката пред судовите од општа надлежност, а во постапката пред стопанските судови не помалку од 500 динари, а најмногу 1.500 динари.

Забелешка:

1) за тужбите во кои е ставен предлог за издавање на платен налог, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број;

2) ако поднесоците се, примени на записник во судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на записник во текот на расправата, се плаќа такса предвидена за односниот поднесок. Не се наплатува посебна такса за препишување од тарифен број 20, ако записникот требало да се состави во повеќе примероци;

3) ако во тужбата е ставен предлог за издавање на привремена мерка, односно наредба или кога во жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна состојба, покрај таксата за тужбата односно жалбата се плаќа и такса за односниот предлог;

4) за предлогот да се дозволи извршување или да се издаде привремена мерка, односно наредба се плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе средства за извршување, односно обезбедување без оглед дали таа истовремено или дополнително се врши;

5) за предлогот да се признае одлука на странски суд во статусните (личните) работи се плаќа такса во износ од 200 динари, а за жалба против решението донесено во предлогот 400 динари;

6) за жалба против решение на првостепен суд се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решение што подлежи на плаќање на такса според тарифниот број 2;

7) за жалба против решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 250 динари;

8) за предлогот за обид за порамнување (член 324 од Законот за процесната постапка), се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но најмногу 2.000 динари;

9) ако учесникот во постапката стави предлог за изведување на нови докази, кои предизвикале закажување на ново рочиште, ја плаќа таксата од став 5 на овој тарифен број и

10) за поднесоците што не се наредени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците не се плаќа такса.

2. Одлуки

Тарифен број 2

1. За првостепена пресуда, како и за решение во спорови поради смеќавање на посед се плаќа според вредноста на предметот на спорот такса од став 1 на тарифниот број 1;

2. За пресуда поради изостанок, како и за пресуда врз основа на признание донесена на подготвено рочиште, односно на првото рочиште за главната расправа ако подготвителното рочиште не е одржано се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број;

3. За решение за отфрлање на тужбата (член 288 став 2 од Законот за процесната постапка) или во текот на првостепената постапка, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 500 динари;

4. За решение за издавање на платен налог се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број;

5. За решение на предлог за дозвола за извршување или обезбедување или привремена мерка, односно наредба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, а ако ова решение се донесува врз основа на странски извршени исправи, полна такса од став 1 на овој тарифен број и

6. За решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 250 динари.

Забелешка:

1) обврската за плаќање на такса за првостепената одлука не зависи од тоа дали Одлуката станала правосилна;

2) за првостепените одлуки што не се наведени во овој тарифен број, како и за одлуките на судот од втор и трет степен такса не се плаќа;

3) ако повисокиот суд ја укине одлуката на понискиот суд и предметот го врати на повторно расправање на понискиот суд, платената такса за укинатата одлука се пресметува во новата одлука или во порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врховниот суд на Македонија ќе го уважи барањето за заштита на законитоста. Исто така, ќе се засмета таксата платена за првостепена одлука што е укината по повод усвоениот предлог за враќање во поранешна состојба или за предлог за повторување на постапката во таксата за новата одлука што ќе биде донесена по враќањето во поранешна состојба, односно повторувањето на постапката.

Ако при пресметувањето се утврди дека таксата платена за првата одлука е поголема од таксата што треба да се плати за втората одлука, разликата на овис такси не се враќа;

4) за дополнителна пресуда или решение не се плаќа такса, ако за одлуката што е дополнета е платена такса според полната вредност на предметот на спорот;

5) ако во текот на процесот е донесена меѓу пресуда се плаќа такса на полниот износ на вредноста на предметот на спорот. Во таков случај нема да се плаќа такса за конечната одлука што ќе биде донесена по меѓупресудата;

6) ако во текот на процесот е донесена делумна пресуда, се плаќа такса според вредноста на барањето за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука се плаќа според вредноста на остатокот на спорниот предмет што не е опфатен со делумната пресуда;

7) таксата за платен налог се пресметува во таксата за одлуката на судот што ќе биде донесена по повод приговорот против платниот налог, односно во таксата за порамнување, ако процесот не заврши со пресуда;

8) такса за одлука по предлог за дозвола на извршување односно обезбедување или привремена мерка, односно наредба, како и такса за одлука по повод на тужбата во која е ставен предлогот за издавање на платен налог (членовите 446 и 447 од Законот за процесната постапка), се плаќа при поднесувањето на предлогот, односно тужбата;

9) таксата од став 3 на овој тарифен број не се плаќа за решение за отфрлање на тужбата што ќе се донесе во текот на претходното испитување на тужбата (член 282 од Законот за процесната постапка);

10) за пресудата на судот од прв степен што е донесена во врска со противтужбата се плаќа такса како да е посебно расправано за противтужбата;

11) ако заради заедничко расправање се спосени повеќе процеси, таксата за пресудата се плаќа посебно за секој спор, како да не постои спојување на повеќе процеси и

12) за решение донесено по предлог за признавање на одлука од странски суд во статусните (личните) работи се плаќа такса во износ од 250 динари.

3. Порамнување

Тарифен број 3

За судско порамнување во текот на првостепената постапка се плаќа, според вредноста за која странките се спогодиле половина од таксата од став 1 на тарифниот број 1.

Забелешка:

1) ако со меѓупресуда е одлучено за основот на барањето, а потоа се склучи порамнување на износот на барањето, не се плаќа такса за порамнување;

2) за првиот препис од записникот за порамнувањето што и се издава на странката на нејзино барање не се плаќа такса и

3) ако предметот на порамнувањето е непроценлив, за порамнувањето се плаќа такса во износ од 300 динари.

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА

Тарифен број 4

За жалба против одлука на суд од прв степен се плаќа такса во износ од 250 динари.

Тарифен број 5

За судско порамнување во вонпроцесната постапка се плаќа такса предвидена во тарифниот број 3.

III. ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ИЛИ НА ИМОТ НА ИМАТЕЛИ НА ДУКАНИ

1. Поднесоци

Тарифен број 6

1. За предлог да се отвори постапка за присилно порамнување, вонстечајна постапка помеѓу организацијата на здружениот труд, односно имателот на дуќан и нивните доверители и за предлог да се отвори постапка за присилно порамнување во текот на стечајната постапка се плаќа такса во износ од 500 динари;

2. За предлог да се отвори стечај над организација на здружениот труд, односно над имотот на имателот на дуќан се плаќа такса во износ од 50 динари;

3. За пријава на доверителите во постапка за стечај се плаќа такса според вредноста на побарувањето

	до 1.000 динари	100
од 1.000	„ 5.000 „	150
„ 5.000	„ 50.000 „	200
	над 50.000 „	300

4. За пријава на доверителите во постапката за редовна ликвидација и за присилно порамнување се плаќа половина од таксата од ставот 3 на овој тарифен број, но не помалку од 100 динари и

5. За жалба против одлуката на стечајниот совет и советот за редовна ликвидација и советот за присилно порамнување се плаќа такса во износ од 5000 динари.

Забелешка:

1) како основа за плаќање такса на пријава од доверители се зема износот на побарувањето што го пријавува доверителот. Притоа ќе се земе дека условеното побарување не е условено. Ако еден доверител пријави повеќе побарувања, таксата се плаќа во вкупниот износ на тие побарувања. Ако доверителот дополнително го намали пријавеното побарување, такса се плаќа според висината на намаленото побарување до моментот на намалувањето.

2) такса не се плаќа за поднесоци:

— од стечајниот управител и

— што не се означени за овој тарифен број

прилози кон поднесоци и

3) таксата по овој тарифен број и тарифниот број 7 се плаќа во стечајната постапка, постапката за редовна ликвидација и присилно порамнување теког на стечајот над субјектите определени со закон и нивните доверители.

Тарифен број 7

Паушална такса се плаќа:

1. Во стечајната постапка, постапката за редовна ликвидација и присилно порамнување во текот на стечајот, од вкупните износи што се употребени или што стојат на располагање за намирување на долговите на стечајната маса, односно ликвидационата маса 2%, но не повеќе од 50.000 динари (тарифен број 1) и

2. Во постапката за присилно порамнување од вкупните износи за кои е постигнато порамнувањето 1%, но не повеќе од 50.000 динари (тарифен број 1 став 1).

Забелешка:

1) паушалната такса се смета како долг на стечајната маса, односно ликвидационата маса. Оваа такса е должен да ја положи стечајниот управител, односно ликвидациониот управител по правосилноста на одлуката за главна делба, односно одлуката за намирување на доверителите во ликвидационата постапка;

2) ако е преземена санација на организација на здружениот труд и на други субјекти определени со закон во текот на стечајната постапка, се плаќа половина од паушалната такса од овој тарифен број. Оваа такса е должен да ја плати привремениот управител, ако е одредена привремена мерка. Ако не е одредена привремена мерка, таксата е должна да ја плати самата организација на здружениот труд и субјектот определен со закон за кој е преземена санацијата. Оваа такса се плаќа според гарантираниот износ на санаторот;

3) паушалната такса за присилно порамнување ја плаќа организацијата на здружениот труд, субјектот определен со закон, како и имателот на дуќан во чија полза е одобрено порамнувањето и

4) паушалната такса според овој тарифен број се плаќа во рок од 15 дена од денот на доставувањето на налогот за плаќање на таксата.

IV. УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Ова поглавје го опфаќа уписот во судскиот регистар на субјектите определени во член 448 од Законот за здружениот труд.

Во судскиот регистар задолжително се запишуваат организациите на здружениот труд, деловните заедници, заедниците за осигурување на имоти и лица, банките и другите финансиски организации, работните заедници што со самоуправни спогодба или со друг самоуправен општ акт се овластени да стапуваат во промет со трети лица, како и другите субјекти определени со закон (во натамошниот текст: субјекти на уписот).

1. Поднесоци

Тарифен број 8

За поднесок за упис во судскиот регистар на субјектите на уписот се плаќа такса во износ од 250 динари.

Забелешка:

1) такса според овој тарифен број не се плаќа за поднесок со кој се пријавува упис за отворање на постапка за присилно порамнување, односно за отворање на стечајна постапка;

2) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи за ист субјект на уписот, се плаќа само една такса од овој тарифен број;

3) за поднесоците што не се означени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса и

4) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

2. Упис во судскиот регистар

Тарифен број 9

1. За упис на актот за основање на субјектот на уписот, организирање, конституирање и престанување на субјектот на уписот се плаќа такса во износ од 1.000 динари;

2. За упис на овластено лице на работоводниот орган или друго овластено лице со самоуправниот општ акт на субјектот на уписот, без оглед дали се врши промена на веќе запишаните лица или не се плаќа такса за секое лице по 100 динари;

3. За упис на промена на фирма, односно назив, како и за промена на дејноста или видот и обемот на одговорноста во правниот промет со трети лица или видот и обемот на одговорноста за обврските на другите организации на здружениот труд утврдени со самоуправни спогодба за здружување се плаќа такса во износ од 1.000 динари и

4. За упис на секоја настаната промена на запишаните податоци во регистарот се плаќа такса во износ од 200 динари.

Забелешка:

1) кога повеќе организации на здружениот труд се здружуваат во една, покрај таксата за поднесокот се плаќа и такса за упис на здружување, според став 4 од овој тарифен број, за секоја здружена организација на здружениот труд, а за запишување на основната организација на здружениот труд се плаќа такса според тарифниот број 8 став 1 и тарифен број 9 ставовите 1 до 3;

2) кога седиштето на организацијата на здружениот труд се преместува на подрачје на ист стопански суд, се плаќа такса од тарифен број 8 став 1, како и од став 4 од овој тарифен број.

Кога седиштето на организацијата на здружениот труд се преместува од подрачје на еден на подрачје на друг стопански суд се плаќа такса како при регистрација на основната организација на здружениот труд според тарифниот број 8 став 1 и тарифниот број 9 ставовите 1 до 3;

3) за упис на привремена мерка или отворање на постапка за редовна ликвидација и присилно порамнување односно отворање на стечајна постапка не се плаќа такса;

4) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи такса се плаќа за секој упис посебно;

5) за упис на промена на работоводен орган или на друго овластено лице со самоуправниот општ акт се плаќа таксата од став 4 на овој тарифен број;

6) таксата од став 2 на овој тарифен број се плаќа само ако уписот на работоводниот орган или на друго овластено лице со самоуправниот општ акт се бара по уписот на актот за основање на организација на здружениот труд;

7) одредбите од ставовите 1 до 4 на овој тарифен број и забелешките на овој тарифен број сходно се применуваат на другите субјекти определени со закон и

8) таксата на овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

3. Објавување

Тарифен број 10

За доставување на запишаните податоци заради објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, се плаќа такса во износ од 100 динари.

Забелешка:

1) за објавување на податоци чие запишување е барано со еден поднесок се плаќа само една такса од овој тарифен број и

2) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

V. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА**1. Поднесоци****Тарифен број 11**

1. За приватна тужба и за противтужба се плаќа такса во износ од 1.000 динари;

2. За предлог за враќање во поранешна состојба се плаќа такса во износ од 500 динари и

3. За жалба против пресуда на суд од прв степен и за жалба против решение со кое е изречена судска опомена се плаќа такса во износ од 750 динари.

За барање за повторување на кривична постапка се плаќа такса во износ од 500 динари.

Забелешка:

1) ако кривичната постапка се води во смисла на член 32 од Законот за кривичната постапка (единствена постапка), во случај кога едниот поднесок се однесува на повеќе приватни тужители или на повеќе обвинети или со поднесокот се опфатени повеќе кривични дела на еден обвинет се плаќа една такса;

2) за поднесок со кој кривичната постапка се проширува на други кривични дела спрема ист обвинет за кој се гони по приватна тужба, се плаќа такса според став 1 на овој тарифен број и

3) за поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса.

2. Одлука.**Тарифен број 12**

За пресуда на суд од прв степен и за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа такса во износ од 1.500 динари.

Забелешка:

1) за првостепена пресуда или за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа една такса без оглед на бројот на приватните тужители и на бројот на кривичните дела што се опфатени со една пресуда, односно решение;

2) ако за повеќе кривични дела на едно лице поради раздвојување на постапката (член 32 од Законот за кривичната постапка), се донесени пресуди од страна на ист суд, за пресудата се плаќа една такса;

3) ако со пресуда е одбисна тужбата поради ненадлежност на судот, платената такса за оваа пресуда ќе се засмета во таксата за пресудата на надлежниот суд. Ако засметаната такса е поголема, вишокот не се враќа. Ако поради жалба, предлог за враќање во поранешна состојба или за повторување на кривичната постапка пресудата се укине, таксата платена за укинатата пресуда ќе се засмета во таксата за новата првостепена пресуда и

4) за првостепени одлуки што не се наведени во овој тарифен број и за одлуки на судот од втор степен не се плаќа такса.

3. Кривична постапка според Законот за печатот и другите средства за информирање**Тарифен број 13**

Во постапката според Законот за печатот и другите средства за информирање се плаќаат такси предвидени во тарифните броеви 11 и 12 од оваа тарифа во двоен износ.

VI. ПОСТАПКА ПО УПРАВНИ СПОРОВИ**1. Поднесоци****Тарифен број 14**

1. За тужба против управен акт се плаќа такса во износ од 500 динари и

2. За тужба за повторување на постапка се плаќа такса во износ од 500 динари.

Забелешка:

1) за предлог да се издаде решение со кое се заменува управен акт и за други поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилози кон поднесоците не се плаќа такса;

2) за поднесоци во управно-сметководните спорови и во спорите по девизни работи се плаќа такса од овој тарифен број зголемена за три пати и

3) такса од став 1 на овој тарифен број се плаќа и за барање од член 20 од Законот за управните спорови.

2. Судски одлуки**Тарифен број 15**

За пресуда во постапка во управен спор се плаќа такса ако:

1) предметот на спорот е проценлив, од вредноста на спорниот предмет 1%, но најмногу 1.000 динари и

2) предметот на спорот е непроценлив, 500 динари.

Забелешка:

1) таксата од точка 1 на овој тарифен број не може да биде помала од 500 динари;

2) ако предметот на спорот е делумно проценлив, а делумно е непроценлив, такса се плаќа како да е предметот проценлив.

Кога се во прашање работи од инвалидското осигурување, работи од социјалното осигурување, старателството, посвојувањето и социјалната помош, такса за пресудата се плаќа како за предметот од непроценлива вредност;

3) во спорите по девизни работи во управно-сметководни спорови се плаќа такса за пресуда 2% од вредноста на предметот на спорот, ако е тој проценлив, но најмногу 5.000 динари и

4) за одлуки што не се наведени во овој тарифен број не се плаќа такса.

VII. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ**1. Судски уверенија и потврди****Тарифен број 16**

1. За поднесок со кој се бара издавање на уверение се плаќа такса во износ од 20 динари и

2. За уверение се плаќа такса во износ од 50 динари.

Забелешка:

1) ако со едно уверение се сведочат повеќе факти, особини, односи или околности се плаќа една такса;

2) за потврда дека таксата е платена, издадена во форма на уверение, се плаќа такса според овој тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава без признавица на платената такса;

3) не се плаќа такса од овој тарифен број потврда што ја издава судот на странката, сведокот, толкувачот, преведувачот и друго лице учествувало во постапката дека присуствувал на рочиште, ако заради присуството на рочиштето не присуствувало од работа;

4) за потврда на провосилност или извршност која се става на судски отправок не се плаќа такса;

5) такса од став 1 на овој тарифен број се плаќа и за телефонските поднесоци, како и секој дополнителен поднесок со кој се дополнува или менува првобитниот поднесок;

6) таксата за уверението се лепи на поднесокот со кој се бара издавање на уверение;

7) ако уверението се издава во два или повеќе примероци, за вториот и секој натамошен примерок се плаќа половина од таксата на овој тарифен број;

8) за поднесок со кој се бара издавање на уверение заради остварување право на додаток за деца или за остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување, како и за самото уверение не се плаќа такса и

9) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

2. полномошно

Тарифен број 17

1. За издавање усно полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 150 динари;

2. За усно отповикување или отказ на полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 100 динари и

3. За судско известување на отповикување или отказ на полномошно се плаќа такса во износ од 100 динари.

Забелешка:

1) ако повеќе лица овластени за потпишување на правно лице му издаваат полномошно на еден застапник се плаќа такса за едно полномошно;

2) не се плаќа такса за писмено полномошно што му се поднесува не заверено на судот како доказ за застапување;

3) не се плаќа такса од овој тарифен број за издавање на усно полномошно на записник пред судот во кривичната постапка за дела кои се гонат по службена должност и во постапка за стопански престапи;

4) таксата според овој тарифен број се лепи на судскиот записник;

5) за издавање на усно полномошно според став 1 на овој тарифен број се плаќа една такса и кога повеќе лица истовремено му издаваат полномошно на едно лице или на поголем број лица и

6) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

3. Разгледување на списи

Тарифен број 18

За разгледување на судски списи се плаќа такса во износ од 100 динари.

Забелешка:

1) не се плаќа такса за разгледување на списи по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледува странка или нејзин застапник, односно полномошник;

2) таксата се лепи на списокот кој се разгледува, три што работникот во судот потврдува дека списокот е разгледан;

3) за писмено или усно барање да се дозволи разгледување на спис не се плаќа такса и

4) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

4. Преписи

Тарифен број 19

1. За препишување на судски акти, како и за препишување на акти од збирка па исправи, што ги извршил судот по барање на странката се плаќа такса од полутабак на оригиналот во износ од 50 динари;

2. Ако истовремено судскиот препис се заверува се плаќа такса во износ од 50 динари и

3. За писменото или усното барање да се изврши препишување се плаќа такса во износ од 25 динари.

Забелешка:

1) таксата за препис се лепи на молбата со која е барано препишување, а во случај на усна молба, на списокот;

2) ако препишувањето се врши на странски јазик, таксата од овој тарифен број се зголемува за 50%;

3) за препис на расправен записник (од претрес, расправа или рочиште), кој е изготвен истовремено со составувањето на изворникот се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број;

4) таксата за заверка на потпис, ракопис или препис ја плаќа лицето што бара заверка;

5) како полутабак се подразбира лист хартија од две страни во нормална канцелариска големина и

6) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

5. Изводи од јавни книги

Тарифен број 20

За изводи од регистарот на организациите на здружениот труд и другите субјекти определени со закон, кога се издаваат по барање од странката се плаќа такса од полутабак во износ од 25 динари.

Забелешка:

1) ако изводот го составила странката и му го поднела на судот на потврда, се плаќа половина од таксата на овој тарифен број;

2) за писмено или усно барање на странката да и се издаде извод не се плаќа такса;

3) за изводи од таписки и други јавни книги што се издаваат на странките за остварување право на додаток на деца или заради остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување не се плаќа такса и

4) таксата по овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

6. Правна помош

Тарифен број 21

За поднесок кој се предава усно на записник пред судот се плаќа такса според тарифниот број за односниот поднесок.

7. Други предмети

Тарифен број 22

1. За предлог на странката судот да определи судија или претседател на избран суд (член 475 ставовите 1 и 2 од Законот за процесната постапка) се плаќа такса во износ од 250 динари;

2. За предлог за изземање на судија на избран суд (член 477 од Законот за процесната постапка) се плаќа такса во износ од 500 динари и

3. За ставање на потврда за правосилност и извршност на пресуда и на извршна пресуда на избран суд се плаќа такса во износ од 500 динари.

Забелешка:

1) не се плаќа такса од став 1 на овој тарифен број ако предлогот за назначување на претседател на избран суд го поднел избран судија (член 475 од Законот за процесната постапка) и
2) таксата по овој тарифен број се плаќа во гаксени марки (член 6 од овој закон).

Тарифен број 23

За опомена со која некој се повикува да плати такса што бил должен да ја плати и без опомена, се плаќа такса во износ од 50 динари.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

Прописите за административните такси ќе се применуваат пред судовите само во поглед на предметите на судската управа.

Член 59

Ослободувањето од судските такси што се предвидени со одделни закони пред донесувањето на овој закон ќе важат и по неговото влегување во сила.

Член 60

За поднесоците, дејствијата и исправите по кои таксената обврска настанала до денот на влегувањето во сила на овој закон, таксата ќе се плаќа според досегашните прописи и тарифа.

Ако до влегувањето во сила на овој закон е платена такса за дејствие што ќе се изврши по влегувањето во сила на овој закон, нема да се плаќа нова такса според овој закон, ниту ќе се враќа повеќе платената такса.

Член 61

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките судски такси („Службен весник на СРМ“ број 46/72; 34/75; 46/75; 42/80 и 50/82).

Член 62

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 1986 година.

413.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“, „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“ И „25 МАЈ“

I

Паричниот износ на републичката награда „11 Октомври“, за долгогодишни остварувања се утврдува во висина од 200.000 динари.

Паричниот износ на републичките награди „11 Октомври“, „Климент Охридски“, „Гоце Делчев“, „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „25 Мај“ за повеќегодишни, односно едногодишни остварувања се утврдува во висина од 100.000 динари.

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на паричните износи на републичките награди „11 Октомври“, „Климент Охридски“, „Гоце Делчев“, „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „25 Мај“, број 08/1238 од 25 април 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 15/85).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 43-2091
15 јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

414.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ СО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила, што Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта ја донесе на седницата од 18 јуни 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2090/1
15 јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

415.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ број 48/74) и член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 15/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 15 јули 1986 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУКТИВНИТЕ НИСКОСТЕБЛЕСТИ И ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ЧЕСТАЦИ ВО 1986 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблести и деградирани шуми и честаци (шикари) во 1986 година, нивните корисници, мерките што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

II

Средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблести и деградирани шуми и честаци се утврдуваат во износ од 440.833.548,00 динари и тоа по следните основи:

- салдо на жиро-сметката на ден 31 декември 1985 година 60.833.548,00
- средства што Републиката ги отпатува од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија 380.000.000,00

III

Корисници на средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблести и деградирани шуми и честаци можат да бидат општините, организациите на здружен труд што стопанисуваат со шуми и други заинтересирани организации.

IV

Средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблести и деградирани шуми и честаци ќе се користат: за учество во садење, одгледување и чување на нови шумски насади, за учество во мелиорација на шуми со ресурекија и со прореди, за учество во реконструкција на деградирани шуми со одгледување, за производство на садници, за учество во набавка на механизација за пошумување и мелиорација, за учество во изградба на патишта во пошумени објекти и објекти за мелиорација и реконструкција, за картирање и колаудација на пошумени објекти, за заштита на пошумените и мелиорирани објекти од болести, штетници и пожари, за следење на здравствената состојба на насадите и научно применувачки мерки и за трошоци за функција на Советот за пошумување на голините и тоа во следните износи:

- учество во садење и одгледување на шумските насади 140.000.000 дин.
- учество во мелиорација на шуми со ресурекија и прореди 13.500.000 дин.
- учество во реконструкција на деградирани шуми со одгледување и чување 45.000.000 дин.
- производство на садници 180.000.000 дин.
- учество за набавка на механизација 40.000.000 дин.

- учество за изградба на патишта во пошумените објекти и објекти за мелиоризација и реконструкција 6.000.000 дин.
- картирање и колаудација на пошумени објекти 2.500.000 дин.
- следење на здравствената состојба на насадите и научно-истражувачки мерки 2.500.000 дин.
- заштита на пошумените и мелиорирани објекти од болести, штетници и пожари 8.000.000 дин.
- трошоци за функција 3.333.548 дин.

ВКУПНО: 440.833.548 дин.

V

Средствата предвидени со оваа програма се даваат на корисниците без обврска на враќање.

Средствата за садење и одгледување на шумските насади, за реконструкција на деградирани шуми со одгледување и чување, за мелиорација на шуми со ресурекија и прореди, за набавка на механизација и за изградба на патишта во пошумени објекти и објекти за мелиорација и реконструкција можат да се користат под услов ако корисниците на средствата обезбедат сопствено учество најмалку 50% од износот на претсметковната вредност на работите.

Од средствата по оваа програма се обезбедува производство на садници за пошумување на голините и реконструкција на деградирани шуми и шикари на општествени и индивидуални површини без учество, односно без надомест.

VI

Распоредот на средствата од точка IV, по корисници ќе го врши Советот за пошумување на голините врз основа на програми за пошумување на голините, односно шумско стопански основи и програми за унапредување на шумите што ги донесуваат корисниците на средствата и извршените работи.

Висината на учеството на средствата на Републиката по одделни намеси ќе ја определи Советот за пошумување на голините.

VII

Со пошумување ќе се зафаќаат голините што се лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат ерозивните процеси и голини кои по своите природни особености, стопанско-економски услови, заштитни и други општокорисни функции најдобро ќе се користат кога на нив ќе се одгледуваат шуми.

Приоритет во пошумувањето ќе се дава на објектите:

— што претставуваат поголема целина заради поорганизирана заштита и одгледување на подигнатите култури. Големината на истите да не биде помала од 50 ха;

— што не се оптоварени со пасење на добиток, односно се разграничени од пасиштата;

— што се надоврзуваат на постојните природни шуми или подигнати насади или се во близина на индустриски, сообраќајници или други објекти, покрај езерата, акумулации и слично;

— за кои се решени имотно-правните односи. Мелиорација на шуми со ресурекиони сечи и прореди ќе се врши во деградирани шуми и честаци (шикари) што се наоѓаат на плодни растишта и се одликуваат со добар состав на видовите на дрвја и нивна биолошка способност за вегетативно обновување и оформување во квалитетни изданкови шуми, а потоа со соодветни огледни мерки во високи шуми.

Реконструкција на шуми ќе се врши на деградирани шуми и шикари кои се наоѓаат на плодни и приоритетни растишта но со лош состав на видовите

дрвја со ослабени биолошки способности за вегетативно обновување и формирање во ниски регулирани шуми, како и во лисничките шуми и псеудо-макиите.

VIII

Оваа финансиска програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2125/1
15 јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СР Македонија,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Гиновски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

416.

Врз основа на членовите 36 и 38 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ број 24/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ И ВО НИВНИТЕ КООРДИНАЦИОНИ ОДБОРИ

За делегати на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во републичките општествени совети и нивните координациони одбори се делегираат:

I. ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ се делегираат:

М-р **Павле Георгиевски**, потпретседател на Собранието на СРМ и

Петар Карајанов, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

За член на Координациониот одбор на овој Совет се делегира

М-р **Павле Георгиевски**, потпретседател на Собранието на СРМ.

II. ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА се делегираат:

Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието на СРМ и

Иван Аврамовски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

За член на Координациониот одбор на овој Совет се делегира

Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието на СРМ.

III. ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО се делегираат:

Илија Глигороски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ и

Љубомир Самоников, претседател на Комисијата за надворешно-политички прашања и односи со странство.

За член на Координациониот одбор на овој Совет се делегира

Илија Глигороски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2150
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

417.

Врз основа на член 425 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста судија на Уставниот суд на Македонија **Гога Николовски**, по лично барање поради избор за претседател на РК ССРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2142
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

418.

Врз основа на член 60 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

За гувернер на Народната банка на Македонија се именува м-р **Борко Станоевски**, вице-гувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2143
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

419.

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

За вицегувернер на Народната банка на Македонија се именува д-р Бекир Назми Жута, досегашен претседател на Секцијата за станбено-комунална политика на РК ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2144
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

420.

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи се именува Киро Коштанов, потсекретар на Службата за јавна безбедност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2145
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

421.

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

За заменик на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се именува Данаил Христо Симовски, полномошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2146
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

422.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува од должноста претседател на Округниот суд во Скопје Михајло Маневски, поради избор во друг орган.

За претседател на Округниот суд во Скопје се избира Ѓенко Андоновски, судија на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2147
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

423.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува од должноста претседател на Основниот суд на здружениот труд во Скопје, Ленче Софрониевска, поради избор во друг орган.

За претседател на Основниот суд на здружениот труд во Скопје се избира Аница Мифтари, постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2148
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

424.

Врз основа на член 35 од Законот за Јавното обвинителство на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ВО ШТИП**

За окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Штип се именува Бошко Никола Асамбелевски, окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

425.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ
СУД НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста судија на Врховниот суд на Македонија Генко Андоновски, поради избор на нова функција.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2156
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

426.

Врз основа на член 37 од Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-
ВУВАЊЕТО**

Се разрешува од должноста заменик на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето Зејнел Беговиќ, поради изборот во друг орган и Аница Мифтари, поради изборот во друг орган.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2155
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

427.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

За републички советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува прим. д-р Видое Стефановски, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2151
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

428.

Врз основа на член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УПОТРЕБАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ-
ОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА
НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ПО ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Дополнително утврдениот вишок на приходи над расходите со Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1985 година, во износ од 927.561.454 динари ќе се користи за:

- а) намирување на обврската на Републиката по основ на Законот за обезбедување средства за регрес на дел од трошоците по основ на каматите на кредитите за залихите на пченица од родот од 1985 година („Службен лист на СФРЈ“ број 28/86) во износ од 660.000.000 дин.
- б) за компензација и регреси на основни прехранбени производи во 1986 година 267.561.454 „

2. Средствата од точка 1 под а) од оваа одлука Народната банка на Македонија ќе ги уплати на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за пазар и општостопански работи кај Службата на општественото книговодство утврдена со Законот.

3. Начинот на користењето на намените од точка 1-б ќе го пропише Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2123/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

429.

Врз основа на член 145 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 617 од Законот за здружениот труд и член 14 од Законот за привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост („Службен весник на СРМ“ број 22/85), а по Предлог на Комисијата за утврдување услови за преземање на привремени мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема Основната организација на здружениот труд Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет Скопје, како и Мислењето на Советот на синдикатите на Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ СПРЕМА ООЗТ — КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Спрема ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје, се преземаат следниве привремени мерки:

- се сменува од должност директорот на Клиниката;
- се сменуваат од должност раководните работници со посебни овластувања;
- се распушта Работничкиот совет;
- се распушта Органот на самоуправната работничка контрола и
- се распушта Дисциплинската комисија.

2. Мерките се преземаат поради тоа што во Клиниката суштествено се нарушени самоуправните односи и потешко се повредени општествените интереси во смисла на член 619 став 1 точка 5 и член 621 од Законот за здружениот труд, како и член 3 став 1 точка 2 и член 4 од Законот за привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост.

3. За привремен управник на ООЗТ — Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје се именува Димитар Котевски.

Привремениот управник ќе ги врши функциите на органот на управување, на органот на самоуправната работничка контрола, на дисциплинската комисија и на раководните работници за време до дванаесет месеци.

4. Привремениот управник за вршењето на функцијата ќе прима личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Клиниката, за работи и работни задачи предвидени за директор.

5. Спроведувањето на изборите за членови на работничкиот совет, органот на самоуправната работничка контрола, дисциплинската комисија и за раководните работници ќе се извршат во рамките утврдени со Закон, а пред истекот на времето определено во точка 3 став 2 од оваа одлука.

6. Самоуправните општи акти на Клиниката за очни болести да се усогласат со Законот за здравствена заштита, Законот за работните односи и другите прописи во рок од 6 месеци од донесувањето на оваа одлука.

7. Пријава за упис на привремените мерки во судскиот регистар ќе поднесе привремениот управник.

Во судскиот регистар се запишува и престанокот на привремените мерки.

8. Надзорот над спроведувањето на привремените мерки ќе го врши Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2096
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

430.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1986 година број 0804-143/66, што ја утврди Собранието на Републичката заедница на културата на седницата, одржана на 14 јули 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2121/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

431.

Врз основа на член 249 од Законот за насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Работна организација — Медицински факултет што ја донесоа работниците на факултетот на референдумот, одржан на 29 јуни и на 2 и 15 октомври 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2120/1
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

432.

Врз основа на член 23 од Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ број 7/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За член на Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ се делегира Елена Михајлова, член на Претседателството на Советот на ССМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2138
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

433.

Врз основа на член 20 од Општествениот договор за организирање, воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство („Службен лист на СФРЈ“ број 18/80), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО

За членови на Комисијата за воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство се избираат:

Никола Василевски, потсекретар во Републичкиот комитет за образование и физичка култура и
Методи Кушевски, заменик на секретарот на РСИЗ за образование и детска заштита.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2137
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

434.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје, со која за директор на Институтот се именува д-р Олга Иванова, виш научен соработник во Институтот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2135
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

435.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје се именуваат:

Стојан Руменов, советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Ташко Тодоров, музички уметник вработен во ООЗТ „Опера“ при Македонскиот народен театар

Кирил Алексов, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2136
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

436.

Врз основа на член 13 од Законот за Новинско-издавачката работна организација „Службен весник на СРМ“ — Скопје („Службен весник на СРМ“ број 43/80), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ — СКОПЈЕ

За членови во Конкурсната комисија за изготвување предлог за именување директор на Новинско-издавачката работна организација „Службен весник на СРМ“ — Скопје, се именуваат:

Илија Јовчевски, помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и

Јордан Јанчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2132
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

437.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за утврдување предлог за именување работоводен орган на РО за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје, се именуваат:

Лазо Крстевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Горѓи Бојчевски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2133
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

438.

Врз основа на точка 36 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надоместоци на функционерите во републичките органи и во органите на општествено-политичките организации во Републиката, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделна седница на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО КОМИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОРГАНЕТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА

Се разрешува членот и неговиот заменик во Комисијата за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и другите примања и надоместоци во републичките органи и органите на

општествено-политичките организации во Републиката, поради престанок на делегатската функција:

Живко Трајкоски, како член на Комисијата и Спирко Спироски, негов заменик.

За член и негов заменик во Комисијата за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надоместоци во републичките органи и во органите на општествено-политичките организации во Републиката се делегираат:

а) за член Дургут Единовски, потпретседател на Собранието на СР Македонија и

б) негов заменик Кирил Алексовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2139
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

439.

Врз основа на член 41 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на средствата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 2/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА И ДОХОДОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Зе претставник и негов заменик во Координациониот одбор за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на средствата и доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се делегираат.

а) за претставник

м-р Софија Тодорова, предавач на Правниот факултет Скопје и

б) за негов заменик

Мемед Нурединовски, претседател на Одборот за општествено-економски односи и развојна политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2134
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

440.

Врз основа на член 26 точка 3 и членовите 25 и 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник

на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и на раководните работници што ги назначува Претседателството на Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работни тела чиј што член е или поради извршување на работи и задачи по одлука на тие тела нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ, изнесува 2.500 динари.

2. Доколку за време на службеното патување не се ноќева надвор од местото на живеење дневницата се намалува за 30%.

3. Доколку на службеното патување има трошоци за ноќевање, надоместокот на дневницата и на трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 4.350 динари.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 16 јули 1986 година.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10-2098
15 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисија за прашања на изборите
и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

441.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

За претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија се именуваат:

Милка Ђожиќова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,
Љојза Ническа, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, шеф на план и анализа во Фабриката за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје и

Љубомир Поповски, извршен секретар на Градскиот комитет на СКМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1963/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

442.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешува од член на Советот на Правниот факултет во Скопје Борче Атанасовски, поради пре-зафатеност.

За член на Советот на Правниот факултет во Скопје се именува Вели Ведач, судија на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1965/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

443.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: Чедо Ѓорѓиевски, Загорка Трајчевска и Јорданка Карделе.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести — Скопје, се именуваат:

д-р Петар Гајдов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на здравствена станица при Медицинскиот центар во Титов Велес,

Лилјана Ивановска, секретар на Одборот за здравство и социјална политика во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија и

Душан Перески, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, наставник во ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1966/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

444.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: Деми Галип, Љубомир Велевски и Гулистана Јумеровска.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија — Скопје, се именуваат:

Ѓорѓи Манчевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, потпретседател на Собранието на општина Титов Велес.

Дуца Јанкуловска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во РО „Алкалоид“ — ООЗТ „Алкалоид — комерц“ — Скопје и

Татјана Митревска, делегат во Општествено-политичкиот одбор на Собранието на СРМ, медицински техничар во Заводот за рехабилитација — Оташево.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1967/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

445.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат: Глигор Глигорев, Катарина Василева и Софија Стефановска.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје се именуваат:

Борка Каевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во Здравствен дом — Примарна здравствена заштита „Цента“ — Скопје,

д-р Виолета Карталова, педијатар во Здравствениот дом „Карпош“ и

Тихомир Ѓорѓиоски, помошник секретар на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1969/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

446.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани: Никола Столев, Мито Теменов и Ристо Круновски.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје се именуваат:

Коста Аврамовски, директор на Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје,

Димитар Бакев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на РЕ „Ладилник“ — при АК „Тиквеш — Кавадарци и Хилда Георгиевска, секретар на ОК на ССРМ „Чаир“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1968/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

447.

Врз основа на Одлуката на Собранието на Стопанската комора на Македонија за избор на членови на Одборот за стратегија на технолошкиот развој, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО ОДБОРОТ ЗА СТРАТЕГИЈА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ

За претставник во Одборот за стратегија на технолошкиот развој при Стопанската комора на Македонија се делегира Цветко Милошевски, вработен во ХЕЦ „Тито“ — Гостивар.

За негов заменик се делегира Небојша Јачкуловски, вработен во ЖТО — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1970/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

448.

Врз основа на член 39 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 44/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За членови на Советот на Службата на општественото книговодство во СРМ се избираат:

Кирил Серафимов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, генерален директор на РО „Хартија“ — Кочани.

Димитар Стојков, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, секретар на СИЗ за здравство и образование — Струмица.

Јакупи Сулејман, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ХЕК „Југохром“ — Јегуновце и

Костадин Шутаров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, економист во ООЗТ „10 Октомври“ — Болдани.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1959/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

449.

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

За претставници на Општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје се именуваат:

Мирјана Гошева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија, м-р Душанка Чучевска, началник на Одделението за информативно-документациона дејност во Извршниот совет на Собранието на СРМ и

Даница Чадиковска, професор во Центарот од металско-машинска и културолошка струка „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1962/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

450.

Врз основа на член 7 од Законот за Првوماјската награда на трудот („Службен лист на СФРЈ“ број 21/74), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРВОМАЈСКАТА НАГРАДА НА ТРУДОТ

За членови на Одборот за доделување на Првوماјската награда на трудот се избираат:

Санде Милошевоки, дипл. инж. технолоот вработен во Рудниците и индустријата за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар и
Борис Стојановски, ВКВ работник во ОХИС, член на Претседателството на ССМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1960/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

451.

Врз основа на член 16 од Статутот на Сојузот на работничките и народните универзитети на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ДЕЛЕГАТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЈУЗОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ И НАРОДНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ НА СР МАКЕДОНИЈА

За делегат на Собранието на Сојузот на работничките и народните универзитети на Социјалистичка Република Македонија, се делегира Домница Минчева, секретар на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1961/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

452.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 45/79), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија, Македонка Симовска, поради презафатеност.

За претставник на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија се именува Јован Јосифовски, советник во Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1964/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

453.

Врз основа на член 91 од Самоуправната спогодба за здружување во Железничката транспортна организација и член 97 од Статутот на ЖТО — Скопје, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖТО — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган главен директор на ЖТО — Скопје се именуваат:

Јосиф Милевски, помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и

Трајан Гошевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1972/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

454.

Врз основа на член 257 од Законот за наооченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — БИТОЛА

За членови на Комисијата за именување директор на Вишата земјоделска школа — Битола се избираат: Атанас Вршковиќ, директор на РО Шумарство и примарна преработка на дрво „Кајмакчалан“ — Битола и

Јордан Ристески, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во Тугунскиот комбинат — Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1975/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

455.

Врз основа на член 257 од Законот за наооченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување декан на ООЗТ Филозофски факултет — Скопје се избираат:

Марџа Чаловска, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, вработена во ВК „Тодор Циповски — Мердан — Тетекс“ — Тетово и
Крсте Секуловски, дипломиран правник вработен во МЗ „Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1974/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

456.

Врз основа на член 254 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје, се именуваат:

Мира Николовска, секретар на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и

Горѓи Иванов, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1973/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

457.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување директор на ООЗТ Клиника за нефрологија при Медицинскиот факултет — Скопје се избираат:

д-р Богољуб Јовев, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, секретар на ОСИЗ за здравствена заштита и

Хаме Садо, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1971/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

457-а.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување директор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје се именуваат:

Благоја Анастасовски, раководител на погонот за семиња при Матре — Скопје и

Никола Столев, член на Извршниот совет на Собранието на општина „Чаир“ и секретар на Секретаријатот за стопанство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1976/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

262.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје, на седницата одржана на 18. 06. 1986 година, донесе

О Д Л У К А*

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошен текст патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. За товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

- со носивост до 3 тони — 4.108 динари за секој тон носивост,
- со носивост над 3 до 8 тони — 12.285 динари + 5.525 динари за секој тон носивост над 3 тони;
- со носивост над 8—10 тони — 39.923 динари + 3.954 за секој тон носивост над 8 тони;
- со носивост над 10 тони 51.831 динари + 6.916 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина до цели тон — во износ определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг. — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг. + 468 динари.

2 За автобуси, комбибуси и комбинирани возила (комби) за превоз на патници 468 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стоање во овие возила.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината 1.157 динари за секое возило.

Работни возила во смисла на оваа точка се: противпожарни возила, кинематографски возила, возила за телевизиско снимање, амбулантни возила за радиофлуорографско снимање, возила за дезинфек-

ција, возила за чистење на јавни површини, автодигалки, возила механичарски работилници, возила автомобилски скапила, возила чистачи на снег, возила за превоз на оштетени возила и други возила во овој смисол.

4. За приклучни возила:

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

- носивост до 3 тони — 2.145 динари за секој тон носивост,
- со носивост над 3 до 8 тони — 6.448 дин. + 3.029 дин. за секој тон носивост над 3 тони,
- со носивост над 8 тони до 10 тони — 21.606 динари + 3.536 динари,
- со носивост над 10 тони — 30.511 динари + 4.485 динари за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) За патнички автобуски приколки — 689 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стоање.

в) За работни приколки 689 динари за секоја приколка без оглед на тежината.

5. За влечни возила:

а) За трактори	динари
— до 10 kW (25 kS)	843
— над 18 — 29 kW (25 — 40 kS)	1.261
— над 29 — 46 kW (40 — 65 kS)	1.690
— над 46 kW (над 65 kS)	2.093

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 5.915 динари.

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица 1.157 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 cm ³	1.258
— над 900 до 1350 cm ³	1.887
— над 1350 до 1800 cm ³	2.771
— над 1800 до 2500 cm ³	4.012
— над 2500 до 3150 cm ³	6.018
— над 3150	8.670

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 3.995 динари, а такси возилата 11.237 динари.

* Одлуката за давање согласност на оваа одлука, донесена од Собранието на СР Македонија на 15. VII. 1986 година, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 29/86 год.

9. За моторцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до	125 см ³	408
— над	125 до 250 см ³	578
— над	250 до 500 см ³	731
— над	500 до 1000 см ³	884
— над	1000 см ³	1.037

2) Имагелите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување барањето за регистрација односно продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднокретен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжување на регистрацијата.

По исклучок, транспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

3) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покус од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторно возило или приклучно возило, возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето да бара враќање на платена патарина за сите преостанати цели месеци кај општинскиот орган на управа надлежен за финансии.

5) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместоците за користење на јавните патшта што се плаќаат на моторните и приклучните возила („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85).

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2/2-2

18 јуни 1986 година
Скопје

Претседател,
Стевица Божиновски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

263.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Републичката заедница на културата, во согласност со Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 14. VII. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/86) во член 2, став 1, алинеја 1 се менува и гласи:

— придонес од доходот на основните организации на здружен труд 0,40%

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 0804-143/66

14 јули 1986 година
Скопје

Претседател,
академик Крум Томовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за право на сопственост по тужбата на тужителот Ивановски Божидар од Скопје, против тужениот Керемедиов Ѓорѓи, со непозната адреса на живеење.

Согласно член 85 од Законот за парничната постапка, на тужениот му се поставува за привремен застапник адвокатот Коле Иванов од Скопје. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка сè додека истиот или негов полномошник не ќе се појават пред овој суд.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIII П. бр. 1062/86 (105)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мартиновиќ Смаил од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ зграда 81/2, нас. Бутел I — Скопје, против тужената Мартиновиќ Мурадија од с. Брчве — Бјело Поље, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Мартиновиќ Мурадија од с. Брчве да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. бр. 1528/86 (106)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена е постапка по предлог на Јонче Милошевски, од с. Лешани — општина Охрид за прогласување за умрено на исчезнатото лице Методија Милошевски, од татко Неде, роден во текот на 1903 година во с. Лешани, општина Охрид, оженет за Гркинка која е почината, кој во текот на 1928 година заминал на печалба во Аргентина, и тоа во Буенос Аирес, каде работел како општ работник, од каде воопшто не се јавувал.

Се повикуваат сите лица кои што знаат било какви податоци за животот или смртта на Методија Милошевски да се јават во Општинскиот суд во Охрид во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас, во „Службен лист на СФРЈ“. По истекот на рокот од 3 месеци од објавувањето на огласот, ќе се донесе решение со кое Методија Милошевски ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПС бр. 357/85 (108)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар се води оставинска постапка по оставината на покојниот Егриу Ариф, порано од Дебар, и појавените наследници Ибраим Ариф Егриу, Сефедин Ариф Егриу и Луан Ариф Егриу, кои се со непозната адреса на територијата на СФРЈ.

Се повикуваат истите во рок од 1 година по објавувањето на овој оглас, да се јават лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испратат на овој суд. Во спротивно, оставината ќе се реши во нивна отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О бр. 21/85 (107)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп во тек е постапка за амортизација на меница, по предлогот на предлагачот ТПРО „Политехна“ — Неготин Краина, поднесен против противникот РО „Центропроект“ — Прилеп.

Се повикува држателот на меницата да ја пријави во Општинскиот суд во Прилеп, како и секое друго лице да стави приговор против поведувањето на оваа постапка или да го извести за лицето што ја држи меницата, и тоа во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Ако во определениот рок до овој суд не се јави ниту едно лице дека ја има меницата или не стави приговор против водењето на постапката за амортизација по предлогот на предлагачот, горе наведената меница со сите податоци, со решение на овој суд ќе се смета за поништена.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 965/85.
(103)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 233 од 16. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2030—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Манастирка“, Р. О. — с. Манастирец, со следните податоци: Се проширува споредната дејност на Задругата со:

- штедно-кредитно работење;
- откуп и промет на сите видови земјоделски и сточарски производи на отворен пазар на територијата на СФРЈ;
- набавка и промет на големо со непрехранбени производи: сурова кожа, волна и слично;
- метални и електро-технички стоки;
- земјоделска механизација и делови;
- гуми, градежен, санитарен и инсталационен материјал;
- сите видови индустриска стока за широка потрошувачка;
- промет на мало и големо со прехранбени производи: жита и млечни производи (зеленчук, овошје, алкохолни пијалоци, живина и др.);
- промет на мало и големо со индустриска стока-отпадоци, откуп и промет на стоки од црната, обоената металургија и секундарни сировини;
- угостителски услуги; бифе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 233/86. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 331 од 16. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2039—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Мак-производ“, Р. О. — с. Трстеник — Кавадарци, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

- трговија на големо со непрехранбени производи;
- текстил, конфекција, обувки, кожа, гума, пластика, метална и електро-техничка стока, огрев и градежен материјал, бои, лакови и хемикалии и др. непрехранбени производи;
- трговија на големо со мешани стоки;
- трговија на големо со прехранбени производи: жита и мелнички производи, зеленчук и овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, преработка на зеленчук и овошје, добиток и живина;
- трговија на големо со индустриска стока, отпадоци; откуп и пласман на производи од обоената и црната металургија и секундарни сировини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. бр. 331/86. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 407 од 21. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—1730—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Црноречие“, Р. О. — с. Камен Дол — Кавадарци, со следните податоци: Се запишува проширувањето на дејноста со:

- 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи;
- 070112 — зеленчук, овошје и преработка;
- 070123 — метални и електро-технички производи;
- 070124 — огрев и градежен материјал;
- 070132 — друга трговија со мешана стока;
- 070140 — трговија на мало со земјоделска механизација;
- 070213 — алкохолни пијалоци;
- 070214 — добиток и живина;
- 070222 — сурова кожа и волна;
- 070224 — градежен, санитарен, инсталационен, материјал;
- 070225 — хемиски производи и хемикалии;
- 070230 — трговија на големо со земјоделска механизација;
- 070250 — трговија на големо со мешана стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 407/86. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 349 од 10. IV. 1986 година, на регистарската влошка бр. 2—2060—0—0—0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделска задруга „Агротик“, Р.О. Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на Основачкото собрание, бр. 03—8 од 7. III. 1986 година.

Основачи на задругата се: Гилев Златко, Митревска Калина, Сириева Анка, Шалевска Мара, Костов Стевчо, Недев Милан, Ичев Живко, Митрова Јованка, Којчева Кала, Атанасовски Живко, Кардаков Атанас, Кузманов Златко, Миневски Илија, Шалевски Ристо и Чулев Димитар.

Основни дејности:

- планирање, унапредување и организирање на земјоделско-сточарското производство кај здружениите земјоделци и индивидуалните производители;
- набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на членките;
- откуп и промет на сите видови земјоделски производи;
- здружување на механизација со цел за порационално користење;
- откуп и пласман на работа на СИЦ;
- организирање на дејности од малото стопанство;

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и здружениите земјоделци супсидијарно до висината на здружениот влог од 15.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Гелев Златко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 349/86. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 420 од 18. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—772—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонската филхармонија, Ц. О. — Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Станиќ Мирослав, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Румен Димитриев, директор кој се овластува како наредбодавец до 30.000 дин. на паричните документи на сите долгувања или побарувања на РО Македонска филхармонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег. бр. 420/86. (206)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Бариран чек бр. А—467337, издаден од РО „9
Мај“ — Скопје, потпишан и заверен со печат (3614)

Работна книшка, издадена од општина Титов
Велес на име Несторова Веселинка, ул. „Илинден-
ска“ бр. 11, Титов Велес. (3307)

Свидетелство за завршен III степен, издадено
од ЗШУЦ „Иво Лола Рибар“, на име Камчева Ва-
лентина, ул. „Партизанска“ бр. 22, Кавадарци (3309)

Свидетелство за III година, издадено од ЗШУЦ
„Иво Лола Рибар“ — Кавадарци на име Камчева
Валентина, ул. „Партизанска“ бр. 22, Кавадарци (3310)

Воена книшка на име Павле Васо Ангелковски,
с. Слатино, Тетово. (3326)

Воена книшка на име Марјан Величковски, ул.
„11 Октомври“ бр. 39—3/4, Куманово. (3365)

Работна книшка на име Каба Зибер, Кратово.
(3366)

Воена книшка на име Илко Димитриевски, с.
Саракино, Тетово. (3407)

Работна книшка на име Алексо Стоиловски, Ви-
ница. (3472)

Воена книшка на име Јусуф Арифџи, с. Требош,
Тетово. (3505)

Работна книшка на име Усеин Хамдије, Ох-
рид. (3513)

Воена книшка, серија АШ 064271, издадена од
СВР Делчево, на име Стаменковски Младен, с. Са-
са. (3521)

Работна книшка на име Рамадан Демиров, Ко-
чани. (3522)

Работна книшка на име Казим Јусрефов, Ви-
ница. (3527)

Работна книшка на име Стојоски Светислав, с.
Крушје, Македонски Брод. (3532)

Работна книшка на Димитриоска Зорица, ул.
„Владо Стојаноски“ бр. 39, Прилеп. (3540)

Работна книшка издадена од СО Крива Палан-
ка на име Незирова Сајма, ул. „Единство“ бр. 1,
Крива Паланка. (3549)

Работна книшка на име Ирфан Руфатоски, Кри-
ва Паланка. (3551)

Работна книшка на име Милаим Рушити, Те-
тово. (3555)

Работна книшка на име Мемет Исмаили, Те-
тово. (3558)

Здравствена легитимација на име Алија Малиќ,
с. Бродец, Тетово. (3563)

Возачка дозвола на име Алија Малиќ, с. Бро-
дец, Тетово. (3564)

Воена книшка на име Мухамет Ајдари, с. Доб-
роште, Тетово. (3567)

Работна книшка на име Мухамед Ајдари, Тето-
во. (3571)

Работна книшка на име Коле Величковски, Штип.
(3591)

Работна книшка на име Светлана Ивановска,
Крива Паланка. (3624)

Работна книшка на име Идриз Мало, Струга.
(3625)

Работна книшка на име Паун Томоски, Стру-
га. (3626)

Работна книшка на име Гафур Сефери, Струга.
(3627)

Воена книшка на име Мехмед Шабани, с. Бо-
зовце, Тетово. (3641)

Воена книшка на име Синиша Ристоски, Гости-
вар. (3645)

Пасош на име Петар Поповски, с. Слепче, Би-
тола. (3665)

Возачка дозвола на име Душан Симовски, ул.
„Браќа Миладинови“ бр. 264, Тетово. (3674)

Воена книшка на име Милошевски Станко, с.
Саса бр. 1, Делчево. (3688)

Работна книшка на име Марија Стефановиќ,
Куманово. (3691)

Работна книшка на име Харун Незири, Тетово.
(3704)

Работна книшка на име Ангелина Пероска, Струга.
(3697)

Решение за домашни ракотворби, Уп. бр. 11-46/65
од 7. 11. 1985 година, издадено од СО — ЧАИР —
Скопје на име Ајша Николиќ, Скопје. (3712)

Штедна книшка бр. 60538/63, издадена од Сто-
панска банка — Охрид на име Зоре Трајковски,
с. Вранче, Прилеп. (1136)

Работна книшка на име Кадрија Деароски, При-
леп. (1138)

Воена книшка, издадена од ВП на име Бајрам
Бајрами, ул. „М. Стојановиќ“ бр. 20, Куманово. (1139)

Работна книшка на име Методи Арсов, Него-
тино. (1143)

СОДРЖИНА

	Страна
407. Закон за изменување и дополнување на За- конот за тутунот — — — — —	721
403. Закон за изменување и дополнување на За- конот за угостителската и туристичката деј- ност — — — — —	724
409. Закон за дополнување на Законот за насо- ченото образование — — — — —	725
410. Закон за начинот на користењето на вишо- ците на приходите на Републиката, општи- ните и на самоуправните интересни заед- ници од општествените дејности издвоени на посебна сметка — — — — —	725
411. Закон за користење на општествените сред- ства за нестопански и непроизводствени ин- вестиции во второто полугодие на 1986 и 1987 година — — — — —	725
412. Закон за судските такси — — — — —	726
413. Одлука за утврдување на паричните износи на републичките награди „11 Октомври“, „Климент Охридски“, „Гоце Делчев“, „Ми- то Хаџи Василев Јасмин“ и „25 Мај“ — — —	736
414. Одлука за согласност со Одлуката за оп- ределување на висината и начинот на пла- ќање на надоместоците за употреба на јав- ните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	736
415. Финансиска програма за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабо продуктивните нискоствелести и деградирани шуми и честаџи во 1986 година — — —	737
416. Одлука за делегирање делегати на Собра- нието на Социјалистичка Република Маке- донија во републичките општествени совети и во нивните координациони одбори — — —	738
417. Одлука за разрешување судија на Уставни- от суд на Македонија — — — — —	738
418. Одлука за именување на гувернер на На- родната банка на Македонија — — — — —	739
419. Одлука за именување на вицегувернер на Народната банка на Македонија — — — — —	739
420. Одлука за именување заменик на републич- киот секретар за внатрешни работи — — — — —	739
421. Одлука за именување заменик на претсе- дателот на републичкиот комитет за здрав- ство и социјална политика — — — — —	739
422. Одлука за разрешување и избор на претсе- дател на Окружниот суд во Скопје — — — — —	739
423. Одлука за разрешување и избор на претсе- дател на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	739
424. Одлука за именување окружен јавен обви- нител во Окружното јавно обвинителство во Штип — — — — —	740

425.	Одлука за разрешување на судија на Врховниот суд на Македонија — — — — —	740	441.	Одлука за имснување претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија — — — — —	741
426.	Одлука за разрешување заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправањето — — — — —	740	442.	Одлука за разрешување и имснување претставник на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	744
427.	Одлука за именување републички советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	740	443.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести — Скопје — — — — —	744
428.	Одлука за употреба на дополнително утврдениот вишок на приходите над расходите на Народната банка на Македонија по Зарплата сметка за 1985 година — — — — —	740	444.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија — Скопје — — — — —	745
429.	Одлука за преземање на привремени мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — —	741	445.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје — — — — —	745
430.	Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републиката заедница на културата за 1986 година — — — — —	741	446.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје — — — — —	745
431.	Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Работна организација Медицински факултет — Скопје — — — — —	741	447.	Одлука за делегирање претставник и негов заменик во Одборот за стратегија на технолошкиот развој — — — — —	745
432.	Одлука за делегирање член на Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	742	448.	Одлука за избор на делегати во Советот на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	746
433.	Одлука за избор на членови на Комисијата за воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство — — — — —	742	449.	Одлука за имснување претставници на општествената заедница во Советот на народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје — — — — —	746
434.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје за именување директор на Институтот — — — — —	742	450.	Одлука за избор на членови на Одборот за доделување на Првوماјската награда на трудот — — — — —	746
435.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ Скопје — — — — —	742	451.	Одлука за делегирање на делегат на Собранието на Сојузот на работничките и народните универзитети на СР Македонија — — — — —	746
436.	Одлука за имснување членови на Конкурсна комисија за изготвување предлог за именување директор на Новинско-издавачката работна организација „Службен весник на СРМ“ — Скопје — — — — —	742	452.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија — — — — —	746
437.	Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за утврдување предлог за именување работоводен орган на РО за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје — — — — —	743	453.	Одлука за имснување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган главен директор на ЖТО — Скопје — — — — —	747
438.	Одлука за разрешување и делегирање член и негов заменик во Комисијата за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надоместоци во републичките организации и во органите на општествено-политичките организации во Републиката — — — — —	743	454.	Одлука за избор на членови на Комисијата за имснување директор на Вишата земјоделска школа — Битола — — — — —	747
439.	Одлука за делегирање претставник и негов заменик во Координациониот одбор за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на средствата и доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	743	455.	Одлука за избор на членови на Комисијата за именување декан на ООЗТ Филозофски факултет — Скопје — — — — —	747
440.	Одлука за висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ и на раководните работници што ги назначува Претседателството на Собранието на СР Македонија — — — — —	744	456.	Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување на индивидуален работоводен орган во Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје — — — — —	747
			457.	Одлука за избор на членови во Комисијата за имснување директор на ООЗТ Клиника за нефрологија при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — —	747
			457-a.	Одлука за имснување членови на Комисијата за именување директор на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје — — — — —	748

**Општи акти на самоуправните
интересни заедници**

СКОПЈЕ

262.	Одлука за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патепита што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	748
263.	Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републиката заедница на културата за 1986 година — — — — —	749